



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република  
Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 5 мај 1995  
Скопје

Број 24 Год. LI

Аконтацијата за 1995 година изнесува  
5.000 денари. Овој број чини 300  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

566.

Врз основа на член 15, став 2 од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешно-трговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75, 70/78, 54/86 и 30/91), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 52/91) се применува како републички пропис и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕСТОК ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ**

1. Во Одлуката за висината и начинот на плаќање надоместок за покривање на трошоците за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешно-трговскиот промет („Службен весник на РМ“, бр. 13/93), во точка 2, потточка 1 бројот „7 000,00“ се заменува со бројот „350,00“, а бројот „600,00“ се заменува со бројот „30,00“.

Во потточка 2, бројот „5.000,00“ се заменува со бројот „200,00“, а бројот „300,00“ се заменува со бројот „20,00“.

2. Во точка 3 бројот „5.000,00“ се заменува со бројот „200,00“, а бројот „200,00“ се заменува со бројот „10,00“.

3. Во точка 6 бројот „4.000,00“ се заменува со бројот „100,00“.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1387/5 Претседател на Владата на  
25 април 1995 година Република Македонија,  
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

567.

Врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на РМ“, бр. 38/85, 18/89 и 38/90) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ ПОКРАЈ МАГИСТРАЛНИОТ ПАТ М-2, ДЕЛНИЦА КУМАНОВО – РУГИНЦЕ, СТАЦИОНАЖА НА КМ. 15+000-ЛЕВО, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО**

1. Со оваа одлука се определува локацијата за изградба на бензинска пумпа со придружни објекти покрај магистралниот пат М-2, делница Куманово-Ругинце, стациоณาжа на Км. 15+000 – лево, на КП бр. 320/1, 321/1, 322/1, 323/1, 325/1 и 327/1, во м.в. „Петрково“,

со вкупна површина од 3.000 м<sup>2</sup> на подрачјето на општината Куманово, чиј инвеститор ќе биде ПТП „Мит-Комерц“ од Куманово и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог ситуација во М 1:500 кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1090/1 Претседател на Владата на  
25 април 1995 година Република Македонија,  
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

568.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“, бр. 20/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

## РЕШЕНИЕ

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

1. Со ова решение се утврдува опрема која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а служи за потребите на Народната банка на Република Македонија:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина (парчиња)
1	2	3	4
82.07		Изменлив алат за рачни алатки, со или без механички погон, или за алатни машини (на пример: за пресување, ковање, втиснување, просечување, нарежување и врежување на навои, дупчење и проширување на отвори со стружење, повлекување, глодање), вклучувајќи и матрици за извлекување или екструдирање на метал и алат за дупчење на карпи и земја:	
8207.30		– Алати за пресување, ковање, извлекување или пресување	
8207.302		– – – за ковање	
		а) основен алат за 1 денар	1
		б) еден алат за ковање составен од еден пар на печати за 1 денар	10
		в) основен алат за 2 денари	1
		г) еден алат за ковање составен од еден пар на печати за 2 денари	10



**570.**

Врз основа на член 85-а и 89 од Законот за шумите („Службен весник на РМ“ бр. 20/74, 15/86, 51/88, 20/90, 37/91 и 83/92) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90, 63/94), Владата донесе

**ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА  
ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ  
ВО 1995 ГОДИНА**

**I**

Со оваа финансиска програма се утврдуваат средствата за пошумување на голините и за мелиорација и реконструкција на слабопродуктивните нискостеблени и деградирани шуми и шикари во 1995 година, нивните корисници, работите што ќе се финансираат, како и начинот на користењето на средствата.

**II**

Средствата за пошумување на голините и унапредување на шумите се утврдуваат во износ од 35.000.000,00 денари од кои 30.000.000,00 денари се обезбедуваат од републичкиот буџет и 5.000.000,00 денари од уплата на граѓани на име средства за репродукција на шуми во приватна сопственост.

**III**

Корисници на средствата за пошумување на голини и унапредување на шуми можат да бидат правни и физички лица, друштва, сојузи, училишта, научни и други организации кои ќе извршат дел или во целост работи предвидени со оваа програма.

**IV**

Со овие средства се планира да се пошумат 500 ха голини и да се унапредат 1.200 ха шуми.

**V**

Средствата за пошумување на голините и унапредување на шумите ќе се користат за:

	Во денари
1. Учество за пошумување на голини	9.000.000,00
2. Учество за унапредување на шуми	9.400.000,00
3. Производство на садници	11.500.000,00
4. Следење на растителни болести и штетници и заштита на пошумени објекти	3.000.000,00
5. Картирање и колаудација на извршени работи	300.000,00
6. Оплеменување на шумите со одделни видови на полезен дивеч	1.500.000,00
7. За недоволно предвидени работи	300.000,00
<b>Вкупно:</b>	<b>35.000.000,00</b>

Средствата предвидени со оваа финансиска програма се даваат без обврска за враќање.

**VI**

Распоредувањето и трошењето на средствата предвидени со оваа програма ќе го врши министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно обемот и вредноста на извршените работи предвидени во прегледот од точка V на оваа Програма.

– Предност во пошумувањето ќе се дава на понуди со кои ќе се пошуми земјиште со површина поголема од 30 ха.

Мелиорација на слабо продуктивни шуми, и на ново подигнатите шумски култури на голини кои не се постари од 20 години а на кои им се неопходни одгледувачки мерки: проредување, кастрење на гранки, разорување на заштитни појаси како превентивна мерка за заштита од пожари и др.

– Оплеменување на шумите со полезен дивеч се однесува со внесување на користен крупен и ситен дивеч со кој се подобрува биоценозата.

**VII**

Распоред на средствата од точка V на оваа Програма по корисници врши министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на Програмата за пошумување на голини и унапредување на шуми што ги донесуваат корисниците на средствата, како и врз основа на извршените работи.

Приоритет во пошумување ќе се дава на земјиште на површини поголеми од 30 ха.

Унапредување на шуми ќе се врши со нега на шумски култури кои се загрозувани од шумски пожари и појава на растителни болести и штетници.

**VIII**

Во случај на нецелосно извршување на работите по одделни позиции или зголемен обем на работи по други позиции наведени во оваа Програма министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство врши пренамена во рамките на вкупно расположливите финансиски средства.

**IX**

Оваа финансиска програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1911/1  
17 април 1995 година  
Скопје

Претседател на Владата на  
Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

**571.**

Врз основа на член 1 и 6 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ бр. 40/87) и членовите 12, 13 и 18 од Правилникот за работа, Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“, именуван со Одлука на Собранието на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 75/93 и 2/95) на својата седница одржана на 20.04.1995 година ја донесе следната

**О Д Л У К А  
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ЗА 1995 ГОДИНА ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ВО ОБЛАСТА НА НАУКАТА**

Наградата се доделува на:

1. Проф. д-р Лилјана Минова – Ѓуркова за трудот: „Синтакса на македонскиот стандарден јазик“
2. Проф. д-р Вера Петрова и проф. д-р Лилјана Илиевска за трудот: „Евоцирани потенцијали во клиничка неврологија“
3. Проф. д-р Трајан Гоцевски за трудот: „Колективната безбедност и одбраната на Македонија“

4. Проф. д-р Делчо Јовановски за трудот: „Производни системи“

5. Д-р Новица Велјановски за трудот: „АСНОМ – државотворни димензии“

Бр. 08-1179/1  
21 април 1995 година  
Скопје

Претседател на Одборот за  
доделување на наградата  
„Гоце Делчев“,  
Акад. Благој Попов, с.р.

572.

Врз основа на член 12 од Законот за поттикнување на развојот на земјоделството („Сл. весник на РМ“ бр. 24/92, 32/92, 83/92 и 78/93) дел VII точка 2 од Програмата за поттикнување на развојот на земјоделството во 1995 година („Сл. весник на РМ“ бр. 17/95), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

**У П А Т С Т В О**  
**ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО**  
**НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУ-**  
**ВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО**  
**1995 ГОДИНА**

**Член 1**

За остварување на правото за користење на средствата од Програмата дел III:

- точка 1 – говедарство, потточка 1.1. и 1.2.,
- точка 2 – овчарство, потточка 2.1.,
- точка 5 – коњарство, потточка 5.2.,
- точка 6 – рибарство, потточка 6.1.,
- точка 7 – пчеларство, потточка 7.1. и 7.2.,

Корисниците на средствата поднесуваат барање до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со следната документација:

**1. Говедарство**

1.1. Субвенција за добиени телиња по пат на вештачко осеменување на крави во индивидуален сектор со сперма од тестирани бикови.

Правото на субвенција се остварува врз основа на список на индивидуалните сточари кои добиле теле од вештачки осеменета крава, со податоци од матичната свиденција.

1.2. Субвенција за набавка на бикови од благородни раси (оберинталска, монтафонска и др.):

- фактури за извршената набавка,
- уверение за здравствената состојба на соодветното грло,
- фотокопии од педигрето и
- договор за одгледување на бикот за приплод.

**2. Овчарство**

2.1. Субвенција за набавка на приплодни овни испитани на спермогенеза од расата виртенберг (оригинал), наменети за вештачко осеменување:

- фактури за извршената набавка,
- фотокопии од педигрето,
- уверение за здравствената состојба и за приплодната вредност на соодветното грло.

**3. Коњарство**

5.2. Субвенција за набавка на приплодни грла:

- фактура за извршената набавка, и
- уверение за здравствената состојба на соодветното грло.

**7. Пчеларство**

7.1. Субвенција за набавка на пчелни семејства – нуклеуси:

- фактура за извршената набавка,
- уверение за здравствената состојба, и
- договор со производителот.

7.2. Субвенција за пчелни матици:

- фактура за извршената набавка,
- уверение за здравствената состојба, и
- договор со производителот.

**Член 2**

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2872/2  
26 април 1995 година  
Скопје

Министер за земјоделство,  
шумарство и водостопанство,  
д-р Иван Ангелов, с.р.

573.

Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 27/86) и член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 17/91), донесувам

**РЕШЕНИЕ**

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт на недвижностите за катастарската општина Делчево, во вкупна површина од 2817 ха, 03 ари, 74 м<sup>2</sup>.

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се применува од 01.05.1995 година.

Од денот на применувањето на катастарскиот операт на недвижностите, се става во сила досегашниот катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска општина.

Бр. 10-920/1  
26 април 1995 година  
Скопје

Директор,  
дипл. геод. инж. Димитар Цонов, с.р.

574.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и членовите 70 и 79 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 5 април 1995 година, донесе

**ОДЛУКА**

1. СЕ УКИНУВА членот 25 од Законот за градежното земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/79, 17/79, 37/80, 18/89 и 21/91) во деловите што гласат: „како ни довршена стапбена зграда во рок од 5 години од денот на издавањето на одобрувањето за употреба на зградата“; „и довршена“; и „пред истекот на рокот од 5 години“.

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставноста на членот 20 и членот 25 освен деловите означени во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија, по иницијатива на претпријатието за инженеринг „КУБУС“ од Скопје, со решение У.бр.123/94 од 1 февруари 1995 година поведе постапка за оценување уставноста на одредбите од законот означени во точките 1 и 2 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со членот 30 став 3 од Уставот.

5. На седницата Судот утврди дека според член 20 од Законот, лицата на кои им е признато предимствено право и лицата на кои им е доделено градежно неизградено земјиште, правото на градба на тоа земјиште не можат да го пренесуваат со правна работа на други

лица заради заедничка изградба, освен на лицата од член 19 став 1 на овој закон. Договорот склучен спротивно на одредбите од став 1 на овој член не произведува правно дејство.

Согласно член 25 од Законот, лицето на кое му е доделено градежно земјиште, како и лицето кое ќе оствари предимствено право на користење на градежно земјиште заради изградба на семејна станбена зграда, не може со правна работа да отуѓи недовршена станбена зграда како ни довршена станбена зграда во рок од 5 години од денот на издавањето на одобрението за употреба на зградата, освен на лицата од член 19 на овој закон. По исклучок од став 1 на овој член, недовршена и довршена станбена зграда може да се отуѓи пред истекот на рокот од 5 години ако продажбата се врши поради селидба надвор од подрачјето на општината, а во градовите со повеќе општини, надвор од подрачјето на градот, тешка болест, смрт на сопственикот или смрт на член на неговото семејно домаќинство. Договорот склучен спротивно на одредбите од став 1 на овој член не произведува правно дејство.

6. Со воведувањето на институтот национализација односно поопштествување на градежното земјиште беа регулирани и правата врз национализираното односно поопштествено градежно земјиште. Со национализацијата односно поопштествувањето на градежно земјиште, поранешните сопственици не беа автоматски лишени од сите права врз таквото земјиште. Така, поранешниот сопственик, по сила на закон, се лишува од правото на сопственост врз тоа земјиште, меѓутоа, има право на користење на градежното земјиште и предимствено право на градење на градежното земјиште.

Со други зборови, поранешниот сопственик на земјиштето, со национализацијата бил лишен од правото на сопственост односно правото на располагање со земјиштето, но го задржувал правото да го користи земјиштето за своја намена се до денот на депосдирање заради пристапување кон планирана изградба на земјиштето. Ако, пак, на национализираното градежно земјиште според урбанистичкиот план се предвидува изградба на семејна станбена зграда таквото земјиште не може да биде одземено од владение на поранешниот сопственик туку по негово барање ќе му се признае право на изградба на станбена зграда. На ова градежно неизградено земјиште може да му биде доделено право на градба и на друго лице под услови определени со закон.

Согласно член 30 став 3 од Уставот, никој не можат да му бидат одземени или ограничени сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон.

Со член 55 од Уставот се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото, а Републиката се обврзува да обезбеди еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот и да презема мерки против монополското однесување на пазарот. Слободата на пазарот може да се ограничи со закон единствено заради одбраната на Републиката, зачувувањето на природната и животната средина или здравјето на луѓето.

Според член 56 од Уставот, земјиштето како природно богатство претставува добро од општ интерес за Републиката и ужива посебна заштита.

Од изнесеното произлегува дека Уставот ја гарантира сопственоста и нејзината заштита, а во тие рамки и сопственоста на градежното земјиште и не дозволува сопственоста и правата кои произлегуваат од неа да бидат одземени или ограничени, освен кога се работи за јавен интерес што се утврдува со закон. Исто така, од изнесеното произлегува дека со Уставот се гарантира слободата на пазарот, а во тие рамки и на прометот на земјиштето и на објектите изградени на него,

која може да се ограничи со закон само заради со Уставот определени цели.

Оттука, Судот оцени дека законското ограничување според кое не може со правна работа да се отуѓи довршена станбена зграда во рок од 5 години од денот на издавањето на одобрението за употреба на зградата, не е во согласност со Уставот, затоа што лицето се стекнува со сопственост на довршена станбена зграда по основа на градба, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

Понатаму, Судот оцени дека Законот за градежно земјиште (член 5 од измените од 1991 година) изразува становиште дека градежното земјиште е на Републиката. Тоа значи дека на оспорените одредби од Законот не може да се приоѓа како на одредби со кои се ограничува правото на сопственост на поранешните сопственици, бидејќи таа сопственост и не постои, а уште помалку на лицата на кои им е доделено градежно неизградено земјиште за градба на станбена зграда. Ова уште повеќе кога се имаат предвид другите одредби од Законот за градежното земјиште од кои е очигледно дека правото на сопственост поранешните сопственици го загубиле со донесувањето на Законот за национализација на наемни згради и градежно земјиште и со други прописи, така да не може да се постави прашањето за ограничување на правото на сопственост во смисла на член 30 од Уставот, поради што Судот одлучи како во точката 2 од оваа одлука.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Дунов.

У.бр. 123/94  
5 април 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на  
Република Македонија,  
д-р Јован Проевски, с.р.

## 575.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, член 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 5 април 1995 година, донесе,

## ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 307 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод поднесена иницијатива од Стопанската комора на Македонија – групација шпедиција – Скопје, поведе постапка за оценување уставноста на членот 307 од Законот означен во точката 1 на ова решение затоа што се постави прашањето за неговата согласност со Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди согласно членот 307 од Законот, прекршочната постапка во прв степен ја води и решение за прекршок донесува Комисијата за прекршоци во прв степен, а во втор степен Комисијата за прекршоци во втор степен.

Ставот 2 на член 307 од Законот предвидува овие комисији да бидат составени од по три члена од кои едниот член е претседателот и дека претседателот и членовите имаат свои заменици.

Согласно ставот 3 на овој член од Законот, претседателот и членовите на Комисијата за прекршоци во прв степен, како и нивните заменици, ги определува директорот на Царинската управа од редот на работниците на царинарницата, а претседателот и членовите на Комисијата за прекршоци во втор степен како и нивните заменици – од редот на работниците на Царинската управа.

5. Согласно член 15 од Уставот на Република Македонија, се гарантира правото на жалба против поединечните правни акти донесени во постапка во прв степен пред суд, управен орган или организација или други институции што вршат јавни овластувања.

Исто така, со член 50 став 2 од Уставот се гарантира судска заштита на законитоста на поединечните акти на државната управа и на другите институции што вршат јавни овластувања.

Од наведените одредби произлегува дека жалбата, како правно средство воопшто, а во управната постапка посебно, има цел да даде можност во второстепената постапка да одлучува орган што не бил вклучен кога по правната работа се одлучувало во прв степен.

Според тоа, Судот утврди дека со предвидувањето по жалбата да одлучува второстепената комисија за царински прекршоци при Царинската управа, заинтересираните лица се лишени од можноста да водат постапка од втор степен, затоа што и во тој степен всушност решава истиот орган што ја донел обжалената одлука.

Имајќи го предвид изнесеното, Судот утврди дека предвидувањето на комисија од втор степен што ќе одлучува по одлуките донесени од комисијата од прв степен при истата царинска управа, претставува само еден вид контрола, а не одлучување на второстепен орган по жалба во права смисла на зборот, поради што утврди дека членот 307 од Законот е несогласен со Уставот на Република Македонија.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1, 2 и 3 од ова решение.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Чунов.

У. бр. 272/93  
1 март 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р Јован Проевски, с.р.

576.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и членовите 70 и 79 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 12 април 1995 година, донесе

### ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА Правилникот за постапката, начинот и условите за приклучување на постојната јавна канализација на нови корисници како и зголемување на едновремен проток кај постојните корисници, донесен од Собранието на Заедницата на комуналните претпријатија на Република Македонија „Макком“ – Скопје на 19 јануари 1993 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/93).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива од ГП „Бетон“ АД Скопје РЕ IV-то градилиште Битола со Решение У.бр. 75/95 од 8 март 1995 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што оспорениот Правилник означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што оспорениот Правилник е донесен на ист начин и во постапка како и Правилникот за постапката, начинот и условите за приклучување на постојниот јавен водовод на нови корисници на вода како и зголемување на едновремен проток на постојните корисници на вода, кој Уставниот суд со Одлука У.бр. 128/93 од 3 ноември 1994 година го поништи, поради што се постави прашањето за согласноста на оспорениот Правилник со Устав и со закон.

4. На седницата Судот, утврди дека со оспорениот правилник се утврдува постапката, начинот и условите за приклучување на постојната јавна канализација на нови корисници како и зголемување на едновремен проток кај постојните корисници, начинот за утврдување на висината на надоместокот на трошоците кои се предизвикани кај давателот на услугата со приклучувањето на нови корисници односно зголемувањето на едновремен проток кај постојните објекти (корисници).

Понатаму, Судот утврди дека согласно преамбулата на оспорениот Правилник, тој е донесен од Собранието на Заедницата на комуналните претпријатија на Република Македонија „Макком“ од Скопје како Друштво со ограничена одговорност, кое е основано од повеќе јавни претпријатија но самото тоа не е јавно претпријатие.

5. Според член 68 став 1 алинеја 3 од Уставот, Собранието на Република Македонија ги утврдува јавните давачки.

Согласно член 7 од Законот за работењето и управувањето на организациите на здружен труд што вршат комунални дејности од посебен општествен интерес („Службен весник на СРМ“ бр. 36/77), изградбата, адаптацијата, модернизацијата и реконструкцијата на објектите и уредите за вршење на комуналните дејности се врши според програмата за изградба на тие објекти и уреди што ја донесува комуналната организација. Со оваа програма се утврдуваат изворите и висината на средствата за нејзина реализација. Под комунална организација, според член 3 став 1 од Законот се подразбира организација регистрирана за вршење на комунални дејности од посебен општествен интерес.

Од изнесеното произлегува дека воведувањето на надоместок за трошоците за изградба на комунални објекти и уреди е во исклучива надлежност на комуналните организации и тоа право не може да биде пренесено на други субјекти дури и ако се тие основани од јавни претпријатија регистрирани да вршат комунална дејност.

Со оглед на тоа што оспорениот Правилник е донесен од Заедницата на комуналните претпријатија „Макком“ која е основана од повеќе јавни претпријатија што вршат комунални дејности, но кои не можат да пренесат свои јавно-правни овластувања на друг субјект, Судот оцени дека Правилникот не е во согласност со наведените уставни и законски одредби, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Чунов.

У. бр. 75/95  
12 април 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р Јован Проевски, с.р.

577.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 69 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 29 март 1995 година, донесе

### ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 103 од Законот за облигациони односи („Службен лист на СФРЈ бр. 29/78 и 35/85) во делот што се однесува на употреба на терминот: „социјалистичко самоуправни општество“.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод поднесена иницијатива од Аце Димовски од Скопје, поведе постапка за оценување уставноста на членот 103 од Законот означен во точката 1 од ова решение, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата, утврди дека оспорената одредба од Законот предвидува ништовност на договорот кој е спротивен на начелата на уставното уредување утврдени со Уставот, на присилните прописи или на моралот на социјалистичкото самоуправни општество.

5. Согласно член 1 од Уставот, Република Македонија е суверена, самостојна, демократска и социјална држава, а според ставот 2 на овој член, суверенитетот на Република Македонија е неделив, неотуѓив и непренослив.

Имајќи ја предвид наведената уставна одредба која Република Македонија ја декларира како суверена, самостојна, демократска и социјална држава, Судот утврди дека членот 103 од Законот во делот што се однесува на употребата на терминот „социјалистичко самоуправни општество“ е несогласен со Уставот на Република Македонија.

Што се однесува до останатиот текст на оспорената одредба од членот 103 од Законот, според која како ништовни се предвидуваат сите договори кои се спротивни на начелата на општественото уредување утврдени со Уставот, на присилните прописи или на моралот, Судот оцени дека истиот не е несогласен со Уставот на Република Македонија од причина што договорите од овој вид не се сметаат за договори спротивни на основните начела на правниот поредок и како такви да се ништовни.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов.

У.бр. 64/94  
29 март 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р Јован Проевски, с.р.

578.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и членовите 70 и 79 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 19 април 1995 година, донесе

### ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за пристапување кон измена и дополнување на Деталниот урбанистички план на град Гостивар бр. 08-285/1, донесена од Собра-

нието на општина Гостивар на 21 септември 1993 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија со решение У.бр. 159/94 од 23 февруари 1995 година поведе постапка за оценување законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со закон.

4. На седницата Судот утврди дека со оспорената одлука се врши измена на Деталниот урбанистички план на град Гостивар со померување на осовинската точка 054 за 1 метар кон север на ул. „Драге Тодоровски“ и со корегирање на профилот на улицата со поместување на осовинските точки 47-46, од 46 до Т2, Т3 до осовинската точка 42 и од осовинската точка 42 до 37 до пресекот со ул. „Беличица“.

Притоа, Судот утврди дека за донесување на оспорената одлука не е одржана јавна расправа.

5. Согласно член 31 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85 и 18/89), нацртите на плановите задолжително се ставаат на јавна расправа која се спроведува со излагање на плановите најмалку 15 дена во соодветна просторија на месната заедница, а забелешките на граѓаните и другите заинтересирани субјекти се доставуваат до органот на управата надлежен за работите на урбанизмот во писмена форма во рок од 15 дена од завршувањето на јавната расправа. Врз основа на прифатените забелешки од јавната расправа се подготвува предлог планот. Согласно член 33 од Законот, органот на управата надлежен за урбанизам му доставува на Републичкото собрание односно на собранието на општината, предлог на просторен односно урбанистички план заедно со извештајот од јавната расправа со образложение за неприфатените забелешки.

Од изнесените одредби на законот произлегува дека како дел од постапката во која граѓаните треба да бидат вклучени во донесувањето на урбанистичките планови, претставува и јавната расправа.

Со оглед на тоа што за донесување на оспорената одлука не е одржана јавна расправа, Судот оцени дека таа не е во согласност со означената одредба од законот.

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов.

У.бр. 159/94  
19 април 1995 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р Јован Проевски, с.р.

579.

Во согласност со член 26 и 29 од Законот за санација и реконструирање на дел од банките во Република Македонија (Службен весник на Република Македонија бр. 14/95) и член 13 од Статутот на Агенцијата на Република Македонија за санација на банка, Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за санација на банка на својата редовна седница одржана на ден 31.03.1995 година, донесе

### ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБВРЗНИЦИ ЗА САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУИРАЊЕ НА СТОПАНСКА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ

#### ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

За санација и реконструирање на Стопанска банка а.д. Скопје, Агенцијата на Република Македонија за



санација на банка (во натамошниот текст: Агенција), во име и за сметка на Република Македонија, издава обврзници за ненаплатливите денарски побарувања на Стопанска банка а.д. Скопје со состојба на ден 31.12.1994 год., во вкупен износ од 4.608.916.000 денари, утврден со Решението на гувернерот на Народната банка на Република Македонија бр. 02-14/57-95 од 27.03.1995 год.

#### Член 2

Вкупниот износ на издадени обврзници се заокружува на 4.608.900.000 денари. Разликата до утврдениот износ на ненаплатливи денарски побарувања се исплатува од буџетот на Република Македонија во корист на Стопанска банка а.д. Скопје.

#### Член 3

Агенцијата издава вкупно 8.189 обврзници во една емисија, со следнава апоенска структура:

- 3.089 обврзници со номинална вредност од 100.000 денари;
- 1.600 обврзници со номинална вредност од 500.000 денари;
- 3.500 обврзници со номинална вредност од 1.000.000 денари.

Обврзниците од став 1 на овој член се означени со редниот број на емисијата со арапски бројки; со контролниот број составен од две букви од кирилското писмо и со серискиот број на обврзницата составен од пет цифри како што следи:

- ден. 100.000, од 1 АА 00001 до 1 АА 03089
- ден. 500.000, од 1 АБ 03090 до 1 АБ 04689
- ден. 1.000.000, од 1 АВ 04690 до 1 АВ 08189

#### Член 4

Обврската за исплата на главницата достасува на датумот означен на купоните за исплата на главницата почнувајќи од 1 април 1996 год., во еднакви годишни рати во период од 15 години, односно заклучно со 1 април 2010 година.

Поднесувањето на купонот за исплата на достасаната главница ќе се врши почнувајќи од датумот наведен на купонот, во текот на целата година, сè до застарувањето на обврската од него.

На обврзниците се исплатува месечна камата.

Каматата ќе се пресметува за тековниот месец, на номиналниот износ на обврзницата, со примена на методот за пресметка и со есконтната каматна стапка утврдени од Народната банка на Република Македонија, а ќе се исплатува од 1-ви до 5-ти наредниот месец.

Обврзницата не е наплатлива пред нејзиното достасување.

#### Член 5

Обврските од обврзниците кои се однесуваат на исплатата на главницата и на каматата застаруваат во рок од една година од денот на достасување за наплата.

Исплатите на обврските од обврзниците се извршуваат најдоцна во рок од пет работни дена по датумот на поднесувањето на купонот за исплата на главницата, како и на купонот за исплата на каматата, доколку е тој поднесен во периодот од 01-ви до 05-ти во месецот.

Доколку имателот не го поднесе купонот во предвидениот рок за наплата од став 2, од овој член, има право тоа да го направи кога било до застарувањето на обврската, со тоа што ќе се смета дека поднесувањето е уредно извршено од 1-ви до 5-ти наредниот месец.

Исплатата на каматата до денот на нејзиното застарување се врши во висина на пресметаната камата на денот на нејзиното достасување.

#### Член 6

Агенцијата, согласно со член 28 од Законот за санација и реконструирање на дел од банките во Република

Македонија, ќе пресметува вкупен надомест во висина од 0,25% од достасаниот износ на обврската по купонот од обврзницата кој треба да се исплати.

#### Член 7

Поднесувањето и исплатата на обврските по обврзниците ќе се врши преку филијалите на Заводот за платен промет и Стопанска банка а.д. Скопје, за обврзниците кои ги поседува.

Агенцијата ќе склучи договор со институциите од став 1 на овој член, со кој се утврдуваат условите и начинот за сервисирање на обврските по обврзниците.

Агенцијата со налог ќе ги упатува средствата за исплата на обврските по обврзниците, вклучувајќи го и надоместот за сервисирање на обврските по обврзниците.

#### Член 8

Обврзниците гласат на доносител. Обврзниците се состојат од обвивка и талон кој ги содржи купоните за исплата на главницата и каматата.

Обврзниците се издаваат со вкупниот број купони за исплата на главницата, со купони за исплата на каматата за првите две години, како и со посебен дел од талонот со чие поднесување се добива остатокот од неиздадените купони (оние што остануваат до вкупниот број купони за исплата на каматата).

Изборот на графичкото решение на обврзниците го врши директорот на Агенцијата.

Основни елементи на обврзницата се:

#### I. ОБВИВКА

#### Член 9

Предната страна на обвивката го содржи следниов текст:

- 1 ЕМИСИЈА;
- сериски и контролен број: 1 АА 00001 до 1 АВ 08189;
- РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА;
- АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА САНАЦИЈА НА БАНКА СКОПЈЕ;
- ОБВРЗНИЦА;
- НА ДОНОСИТЕЛ;
- износ во денари: 100.000 или 500.000 или 1.000.000 денари (со зборови: стоилјади денари или пестотинилјади денари или еденмилион денари)
- Отплатата на обврските по обврзниците се врши од средствата на буџетот на Република Македонија;
- Каматната стапка е променлива и е во висина на есконтната стапка на Народната банка на Република Македонија;
- Главницата на обврзницата ќе се отплатува во период од 15 години во еднакви годишни рати;
- Обврзницата не е наплатлива пред нејзиното достасување;
- Факсимил на потписи на овластени лица:

Директор,  
Панче Манчевски  
Скопје, 1 април 1995 година

Претседател на Управниот одбор,  
Хари Костов

#### Член 10

Грбот на обвивката на обврзницата го содржи следниот текст:

- Агенцијата на Република Македонија за санација на банка, во име и за сметка на Република Македонија, издава обврзници во вкупен износ од 4.608.900.000 ден. за санација и реконструирање на Стопанска банка а.д. Скопје;

- обврската за исплата на главницата достасува на датумот означен на купоните за исплата на главницата почнувајќи од 1 април 1996 година во еднакви годишни рати во период од 15 години;



- на обврзниците се исплатува месечна камата;
- каматата ќе се пресметува за тековниот месец, на номиналниот износ на обврзницата, со примена на методот за пресметка и со есконтната каматна стапка утврдени од Народната банка на Република Македонија;
- обврзницата не е наплатлива пред нејзиното достасување;
- обврските од обврзниците кои се однесуваат на исплатата на главницата и на камата застаруваат во рок од 1 година од денот на достасување за наплата;
- исплатите на обврските од обврзниците се извршуваат најдоцна во рок од пет работни дена по датумот на поднесувањето на купонот за исплата на главницата, како и на купонот за исплата на каматата, доколку тој е поднесен во периодот од 1-ви до 5-ти во месецот;
- доколку имателот не го поднесе купонот во предвидениот рок за наплата, има право тоа да го направи кога било до застарувањето на обврската, со тоа што ќе се смета дека поднесувањето е уредно извршено од 1-ви до 5-ти наредниот месец;
- исплатата на каматата до денот на нејзиното застарување се врши во висина на пресметаната камата на денот на нејзиното достасување;
- поднесувањето и исплатата на обврските по обврзниците ќе се врши преку филијалите на Заводот за платен промет и на Стопанска банка а.д. Скопје за обврзниците кои ги поседува;

#### Права и обврски кои произлегуваат од обврзниците

- обврзниците се пренесуваат на друго лице со предавање;
- обврзниците можат да се заменат со помали или поголеми апоени во ист вкупен износ соодветно на изадевите апоени;
- замената на апоените ќе се врши во рок од 25 дена од денот на поднесувањето на барањето до Агенцијата, односно до надлежните институции што ги определила Агенцијата;
- амортизирањето на обврзниците се врши со замена за други во иста номинална вредност, во рок од 25 дена од денот на нивното поднесување;
- обврзниците можат да се заменат со други видови хартии од вредност;
- за исчезната обврзница не се остварува право на судска заштита.

### II. ТАЛОН

#### Член 11

Талонот на обврзницата е составен од купони за исплата на главницата и купони за исплата на каматата, како и посебен дел од талонот – купон за подигање на преостанатите каматни купони, со чие поднесување се добива остатокот од неиздадените каматни купони.

#### Купон за главница

#### Член 12

Предната страна на купонот за исплата на главница го содржи следниот текст:

- Купон за исплата на главницата по обврзница од 1 АА 00001 до 1 АВ 08189 (редниот број на емисијата, серискиот и контролниот број од обврзницата);
- РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА САНАЦИЈА НА БАНКА СКОПЈЕ;
- Основа за исплата на купонот за исплата на главницата е номиналниот износ на обврзницата по амортизациониот план во висина од 100.000 или 500.000 или 1.000.000 денари;

- (со зборови: стоилјадиденари или петстотинилјадиденари или еденмилионденари)
- Се исплатува НА ДОНОСИТЕЛ;
- Достасува на 1 април 1996 год. – 1 април 2010 година;
- Факсимил на потписи на овластени лица:

Директор,  
Панче Манчевски  
Скопје, 1 април 1995 година;

Претседател на Управниот одбор,  
Хари Костов

#### Член 13

Грбот на купонот за исплата на главницата го содржи следниот текст:

- Обврската за исплата на главницата достасува на датумот означен на купоните за исплата на главницата почнувајќи од 1 април 1996 год., во еднакви годишни рати во период од 15 години, односно заклучно со 1 април 2010 година;
- Обврската за исплата на главницата застарува во рок од 1 година од денот на достасување за наплата.

#### Купон за камата

#### Член 14

Предната страна на купонот за исплата на каматата го содржи следниот текст:

- Купон за исплата на камата по обврзница од 1 АА 00001 до 1 АВ 08189 (редниот број на емисијата, серискиот и контролниот број од обврзницата);
- Обврската за исплата на каматата достасува на датумот означен на каматните купони, пресметана по променлива каматна стапка во висина на есконтната стапка на Народната банка на Република Македонија во период од 15 години од датумот на првото достасување;
- РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА;
- АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА САНАЦИЈА НА БАНКА СКОПЈЕ;
- Основа за исплата по купонот за исплата на каматата е номиналниот износ на обврзниците од 100.000 или 500.000 или 1.000.000 денари според амортизациониот план;
- (со зборови: стоилјадиденари или петстотинилјадиденари или еденмилионденари)
- Се исплатува НА ДОНОСИТЕЛ;
- Достасува на 1 мај 1995 година – 1 мај 2009 година;
- Факсимил на потписи на овластени лица:

Директор,  
Панче Манчевски  
Скопје, 1 април 1995 година;

Претседател на Управниот одбор,  
Хари Костов

#### Член 15

Грбот на купонот за исплата на каматата го содржи следниот текст:

- Каматата ќе се пресметува за тековниот месец на номиналниот износ на обврзницата, со примена на методот за пресметка и со есконтната каматна стапка утврдени од Народната банка на Република Македонија, а ќе се исплатува од 1-ви до 5-ти наредниот месец;
- Обврската за исплата на каматата застарува во рок од една година од денот на достасување за наплата.

#### Купон за подигање на преостанатите каматни купони

#### Член 16

Предната страна на купонот за подигање на преостанатите каматни купони го содржи следниот текст  
Купон за подигање на преостанатите каматни купони по обврзница број од 1 АА 00001 до 1 АВ 08189; (редниот број на емисијата, серискиот и контролниот број од обврзницата)



## ЛЕКАРСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

17.

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на РМ бр. 38/91 година), Собранието на Лекарската комора на Македонија на своите седници одржани на 5.06.1992 година и 27.05.1993 год. донесе

### СТАТУТ НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Лекарската комора на Македонија е самостојна и професионална организација на докторите по медицина и на докторите по стоматологија (лекари), здружени заради заштита и унапредување на стручноста, етичките должности и права, за подобрување на квалитетот на здравствената заштита, за следење на односот на здравствените работници кон општеството и граѓаните, како и заради заштита на интересите на лекарската професија (Комора).

##### Член 2

Комората има својство на правно лице.

Седиштето на Комората е во Скопје. Името на Комората е: "Лекарска комора на Македонија".

##### Член 3

Комората има штембил и печат. Печатот на Комората има тркалезна форма, со пречник од 3-3,5 см., на чија внатрешна страна полукружно е напишано: "Лекарска комора на Македонија".

На средината на печатот се наоѓа знакот на Комората. (Ескулапов знак.)

Штембилот на Комората има правоаголна форма во која водорамно е испишано името и седиштето на Комората, деловодниот број и датумот на приемот, односно испраќањето на актот.

##### Член 4

Членувањето во Комората е обврска и чест за сите лекари државјани на Република Македонија, кои имаат лиценца за работа

Член на Комората станува секој лекар кој поднесува пријава, го прифаќа овој Статут и Кодексот на медицинската деонтологија и кој редовно плаќа членарина.

Членувањето во Комората е доброволно за лекари:

- приправници
- пензионери,

- вработени надвор од здравствената дејност,

- невработени лекари.

##### Член 5

Членувањето во Комората може да биде почесно и привремено.

За почесен член на Комората може да биде избран секој лекар, научен или просветен работник, или друг граѓанин, како и странски државјанин кој придонел за медицинската струка или за научната работа од областа на медицината, или на друг начин дал придонес во работата на Комората.

Почесните членови на Комората ги избира Собранието на предлог од Извршниот одбор.

##### Член 6

Привремен член на Комората може да биде лекар - странски државјанин, кој заради едукација престојува во Република Македонија иза тоа време добил лиценца за работа.

#### II. ЗАДАЧИ НА КОМОРАТА

##### Член 7

Комората ги застапува и ги заштитува интересите на членовите на Комората и се грижи за угледот и дисциплината во вршењето на лекарската професија.

За таа цел Комората ги врши следниве задачи:

1) води регистер на лекарите кои работат во здравствената дејност во Република Македонија;

2) донесува акти за начинот и постапката за издавање, продолжување и одземање на лиценцата;

3) донесува Кодексна медицинската деонтологија;

4) се грижи за почитување на етиката и правните норми при вршењето на медицинската практика;

5) се грижи за придржување кон моралните принципи, честоста и неопходната преданост кон медицинската професија, за угледот на лекарите, за дисциплината во извршувањето на лекарската професија и за чување на лекарската тајна;

6) се грижи за одбрана на честа и независноста на медицинската професија;

7) се грижи и го поттикнува постојаното стручно усовршување на своите членови;

8) учествува во утврдувањето на вредноста на трудот на лекарите и во донесувањето на ценовникот на здравствените услуги;

9) дава мислење при подготвувањето на законите и прописите, планските документи и кадровските планови од областа на здравството во Македонија и соработува при утврдувањето на стручни ставови во вршењето на лекарската практика;

10) на своите членови им дава правна помош во врска со вршењето на лекарската професија во рамките на задачите на Комората;

11) ги следи потребите на лекарите и им помага во барањето вработување и соодветна замена за време на отсуство;

12) ја поттикнува соработката меѓу членовите и ги разгледува и смирува евентуалните спорови меѓу нив;

13) се бори против сите видови надрилекарства во Републиката.

14) врши и други задачи согласно со законите, прописите, Кодексот на медицинската деонтологија и овој Статут.

#### III. ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМОРАТА

##### Член 8

Во остварувањето на целите и задачите на Комората, членовите на Комората ги остваруваат своите права, обврски и одговорности на начин утврден со закон и со овој Статут

##### A) Права на членовите на Комората

##### Член 9

Членовите на Комората имаат право:

- да учествуваат во сите активности за остварување на задачите на Комората и на активно и пасивно право на глас;

- да учествуваат во работата на сите органи и работни групи во Комората;

- да користат стручна и друга помош и услуги кои ги врши Комората во рамките на нејзините задачи.

- да учествуваат на семинари и други видови стручно усовршување што го организира Комората;

- да покренува иницијатива за донесување и за изградување на мислења и предлози по закони, прописи и други мерки од областа на здравствената заштита;

- да бидат информирани за работата на Комората и на нејзините органи и тела.

- и други права што се определени со овој Статут и со други акти на Комората

## Б) Должности на членовите на Комората

### Член 10

Членовите на Комората се должни - да го почитуваат Статутот, актите и одлуките на Комората и на органите на Комората;

- совесно да ја вршат лекарската професија;

- да го чуваат угледот на лекарската професија и да се придржуваат кон законот, Статутот и Кодексот на медицинската деонтологија;

- пред судот на честа при Комората да ги изнесуваат меѓусебните спорови и случаи на повреда на Кодексот на медицинската деонтологија,

- редовно да ја известуваат Комората за сите податоци пропишани со Правилникот за водење на регистар на лекари;

- редовно да плаќаат членарина; - и други должности што се определени со овој Статут и со други акти на Комората.

## IV. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЧЛЕНСТВО ВО КОМОРАТА

### Член 11

Членството во Комората престанува во случај на:

- 1) трајно одземање на лиценцата;
- 2) времено одземање на лиценцата за време на траењето на оваа мерка;
- 3) губење на својство член на Комората;
- 4) барање на доброволниот член;
- 5) барање на почесниот или привремениот член на Комората;
- 6) смрт на членот на Комората.

## V. ОРГАНИ НА КОМОРАТА

### Член 12

Органи на комората се:

Собрание, извршен одбор, претседател, суд на честа и надзорен одбор

Мандатот на членовите на Собранието и на органите на Комората трае 4 (четири) години, со можност за повторен избор.

Членовите на органите на Комората своите задачи ги вршат и по истекот на мандатот, до изборот на нови органи на Комората

### 1. Собрание на Комората

#### Член 13

Собранието на Комората (Собрание) е највисок орган на Комората

Собранието има 60 до 65 претставници - членови на Собранието

Собранието го сочинуваат членови на Комората кои ги избираат

лекарите од изборните единици по принципот, еден претставник на сто лекари.

Во Собранието на Комората по еден член делегираат и Медицинскиот факултет, Стоматолошкиот факултет, Македонското лекарско друштво и Министерството за здравство, кои учествуваат во работата на Собранието како рамноправни членови, без право да бидат избрани во органите, комисиите и другите тела.

Изборите на членовите на Собранието ги распишува претседателот на Комората, најдоцна шеесет дена пред истекот на мандатот на Собранието.

### Член 14

Собранието на Комората

- донесува Статут на Комората и врши измени и дополнувања на статутот;

- донесува Кодекс на медицинската деонтологија,

- донесува акти за начинот и постапката за издавање, продолжување и одземање на лиценцата,

- донесува Финансиски план на Комората и ја усвојува завршната сметка,

- ја утврдува висината на членарината и го определува делот од членарината потребен за работа на одборите на Комората;

- донесува програма за работа на комората;

- донесува деловник за работа на Собранието и на неговите органи и тела,

- донесува Правилник за водење на регистар на лекарите;

- донесува Правилник за организацијата, постапката и работата на Судот на честа;

- донесува други акти за начинот на работењето на Комората и на нејзините органи,

- избира и разрешува членови на извршниот одбор, претседател, заменик претседател и членови на надзорниот одбор;

- врши изменување и дополнување на Статутот и на другите акти на Собранието;

- избира и разрешува претседател и членови на судот на честа;

- избира и разрешува обвинител и бранител на Комората;

- именува и разрешува секретар на Комората;

- избира и разрешува претседатели, заменици претседатели и членови на постојаните и на повремените комисији на Комората;

- ги разгледува извештаите на сите органи на Комората и ја оценува нивната работа;

- разгледува и донесува заклучоци, утврдува ставови и дава мислења во

врска со прашањата значајни за работата на Комората, за работата на лекарите и на здравството во Република Македонија,

- одлучува за поврзување и соработка на Комората со други сродни организации;

- одлучува за предвременно распуштање на Собранието;

- врши други работи утврдени со закон или со други акти на Комората.

За вршење на работи од својот делокруг, Собранието може да формира постојани и повремени работни тела (комисии, одбори, работни групи и сл.).

### Член 15

Членовите на Собранието на Комората се избираат во изборни единици.

Изборната единица ја сочинуваат најмалку 100 лекари.

Изборите се вршат по принцип еден член на Собранието на 100 лекари.

Изборите за членови на собранието се вршат со тајно гласање.

Лекарот на кого му е одземена лиценцата во време на изборите за Собранието, нема право да избира ниту да биде избран во Собранието или во негов орган.

### Член 16

На членот на Собранието може да му престане мандатот и пред времето за кое е избран ако

- 1) биде отповикан,
- 2) си даде оставка,
- 3) биде осуден на казна затвор во траење од најмалку една година,
- 4) ако од Судот на честа биде осуден за потешок прекршок на Кодексот на медицинската деонтологија.

### Член 17

Начинот на изборите и отповикувањето на членовите на Собранието како и престанувањето на мандатот се уредува со правилник.

### Член 18

Собранието на Комората работи на седници.

Седница на Собранието се свикнува по потреба, а најмалку еднаш годишно.

Собранието го свикнува претседателот на Комората по сопствена иницијатива или на предлог од Извршниот одбор или на предлог од една третина од членовите на Собранието

Претседателот на Комората треба да свика седница на Собранието на Комората најдоцна 30 дена од денот на добивањето на предлогот од претходниот став. Ако тоа не го стори претседателот, Собранието можат да го свикаат самите предлагачи.

**Член 19**

Собранието може да работи ако на седницата присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број членови.

Собранието одлучува полноважно со мнозинство на гласови од присутниот број членови, освен при донесувањето на Статутот, одлука за распуштање на Собранието пред времето за кое е избрано и распишување на нови избори, донесување на финансиски план и завршната сметка на Комората, како и при утврдувањето на висината на членарината, кога се одлучува со мнозинство на гласови од вкупниот број членови на Собранието.

Одлучувањето во Собранието се врши со јавно гласање, освен ако Собранието не одлучи тоа да биде тајно.

**Член 20**

Собранието може да донесе одлука да се распушти пред времето за кое е избрано и да распише нови избори за членови на Собранието.

**Член 21**

Собранието има деловник за работа. Со деловникот подетално се редува, особено:

- свикувањето на Собранието;
- начинот на работата на седницата на Собранието и на неговите органи и тела;
- начинот на одлучувањето;
- начинот на изборите на органите и телата на Собранието;
- текот на другите активности што произлегуваат од Статутот на Комората.

**2. Извршен одбор****Член 22**

Извршниот одбор е извршен орган на Собранието на Комората. Извршниот одбор оперативно ја води работата на Комората согласно со законот, статутот, правилниците, деловникот и другите акти на Комората.

Извршниот одбор особено:

- ги извршува одлуките и ги спроведува актите на Собранието на Комората;
- утврдува предлози на акти што ги донесува Собранието и подготвува материјали за седници на Собранието;
- му предлага на Собранието формирање на постојани и повремени комисии и други тела;
- му предлага на Собранието кандидат за избор и разрешување на претседател на Комората и негов заменик;
- му предлага на Собранието кандидати за избор и разрешување на претседатели, заменици на претседателите и членови на органите на Комората, на

постојаните и повремени комисии и други тела на Комората;

- предлага кандидат за именување и разрешување на секретар на Комората;

- формира повремени комисии и работни групи за извршување на одделни задачи;

- донесува акт за организацијата и систематизацијата на работите и задачите на работните места на стручната служба на Комората;

- управува со средствата со кои расплага Комората и составува завршна сметка;

- врши надзор над работата на стручната служба и решава за засновување и престанување на работниот однос на работниците во стручната служба;

- решава по приговори и решенија од работниот однос донесени во прв степен;

- врши задачи што произлегуваат од член 57 и 58 од овој Статут;

- поднесува извештај на Собранието за својата работа;

- врши други работи од неговиот делокруг, утврдени со Статут или со други акти на Комората.

**Член 23**

Извршниот одбор има 10 членови, што ги избира Собранието од редот на членовите на Собранието.

Извршниот одбор работи на седници. Седниците на Извршниот одбор ги свикува и нив ги раководе претседателот на Комората.

Седницата има кворум ако на неа присуствува мнозинство од неговите членови.

Извршниот одбор одлуките ги донесува со мнозинство на гласови на членовите на одборот.

За својата работа Извршниот одбор е одговорен пред Собранието на Комората.

**3. Прејседател на Комората****Член 24**

Претседателот на Комората:

- ја претставува Комората и ја раководе нејзината работа;

- ги потпишува актите што ги донесува Собранието и Извршниот одбор и се грижи за нивно спроведување;

- ги свикува и ги води седниците на Собранието и на Извршниот одбор;

- ја координира работата на комисиите, органите и телата на Комората и на Извршниот одбор;

- се грижи за остварувањето на работката на Комората од Член 57 и 58 на овој Статут;

- ги потпишува сите документи од материјалното и финансиското работење на Комората;

- ги потпишува спогодбите и договорите што ги склучува Комората;

- врши и други работи утврдени со Статутот или со други акти на Комората.

Претседателот на Комората го избира Собранието од редот на членовите на Собранието.

За својата работа претседателот на Комората е одговорен пред Собранието.

Во случај на спреченост или отсутност претседателот на Комората го заменува неговиот заменик.

**4. Суд на честа на Комората****Член 25**

Судот на честа е орган на Комората, кој на барање од обвинителот на Комората, согласно Правилникот за организацијата, постапката и работата на Судот на честа, одлучува за одговорноста на лекарите - членови на Комората од етичка и деонтолошка гледна точка, за повредите на законот, Статутот и Кодексот на медицинската деонтологија.

За сторените повреди од ставот 1 на овој член, Судот на честа ги изрекува следните мерки:

1. опомена;
2. јавна опомена;
3. времено одземање на лиценца;
4. условно одземање на лиценца и
5. трајно одземање на лиценца.

**Член 26**

Судот на честа во вршењето на својата функција е независен и суди врз основа на Уставот и законот, Статутот, Кодексот на медицинската деонтологија и Правилникот за организацијата, постапката и работата на Судот на честа.

Судот суди во совет.

**Член 27**

Судот на честа го сочинуваат - претседател на Судот на честа, претседатели на совети и членови на Судот на честа што ги избира Собранието од редот на членовите на Комората, кои имаат потребно животно и работно искуство и кои имаат углед во средината во која работат и живеат.

За членови на Судот на честа можат да бидат избрани и истакнати правници, верзирани во судската практика.

**Член 28**

Во судот се формираат три првостепени совети и еден второстепен совет.

Советите од став 1 на овој член работат во состав од претседател и двајца членови кои се избрани да судат во прв степен и четири членови кои се избрани да судат во втор степен.

Претседателот на Судот на честа претседава со Советот на Судот што суди во втор степен.

#### Член 29

Во Судот на честа не можат да бидат избрани член на Извршниот одбор и вработените во стручната служба на Комората

#### Член 30

Обвинителот на Комората има право и должност да поведува постапка против членот на Комората, за кој постои основано сомневање дека го повредил законот. Статутот или Кодексот на медицинската деонтологија

Обвинителот го поднесува и застапува обвинувањето и е самостоен и независен во својата работа

#### Член 31

Пријава за поведување постапка пред Судот на честа до обвинителот на Комората, можат да поднесат: Комората, Министерството за здравство, Македонското лекарско друштво, директорот на јавна здравствена организација, по претходно мислење од стручниот колегиум, работодавачот во приватна здравствена организација или ординација на лекар кој врши дејност со личен труд, Фондот за здравствено осигурување, оштетениот и јавниот обвинител.

#### Член 32

Обвинителот на Комората го избира Собранието од редот на членовите на Комората

Обвинителот има двајца заменици

#### Член 33

Бранителот на Комората ги застапува интересите на тужениот член на Комората во постапката пред Судот на честа

Собранието избира 10 бранители на Комората од редот на членовите на Комората

Интересите на тужениот лекар пред Судот на честа може да ги застапува еден од бранителите на Комората или друго лице кои ќе го избере тужениот

#### Член 34

Судот на честа води евиденција за изречените мерки за повредите на законот. Статутот и Кодексот на медицинската деонтологија

Судот на честа е одговорен за својата работа пред Собранието и му поднесува годишен извештај за својата работа.

#### Член 35

Организацијата, постапката и другите прашања во врска со работата

на Судот на честа, се уредуваат со Правилникот за организацијата, постапката и работата на Судот на честа.

### 5. Надзорен одбор

#### Член 36

Надзорниот одбор врши надзор над:

- користењето на средствата на Комората, материјалното и финансиското работење на Комората и на Солидарниот фонд;

- остварувањето на правата и извршувањето на обврските на членовите на Комората;

- благајничкото работење на Комората;

- книгите и актите кои се однесуваат на материјалната добивка, на имотот на Комората;

- користењето на средствата за работа на стручната служба на Комората

Надзорниот одбор врши и други работи определени со овој Статут или што ќе му ги довери Собранието или Извршниот одбор на Комората.

#### Член 37

Надзорниот одбор има претседател, заменик претседател и четири членови, кои ги избира Собранието од редот на членовите на Комората.

Надзорниот одбор е одговорен за својата работа пред Собранието. Начинот на работата на Надзорниот одбор се утврдува со посебен деловник.

## VI. КОМИСИИ НА КОМОРАТА

#### Член 38

Комората има постојани и повремените комисии што се формираат со овој Статут или со одлука на Собранието. Претседателите и членовите на комисиите се избираат од редот на членовите на Комората.

Повремените комисии се формираат заради извршување на одделни задачи на Комората

Со одлуката се определува составот, задачите и овластувањето на комисиите

#### Член 39

Комората ги има следните постојани комисии

1. Комисија за стручни прашања
2. Комисија за етички и правни прашања и
3. Комисија за економско-социјални прашања

Комисиите се независни во работата а за својата работа му одговараат на Собранието.

#### Член 40

Комисијата за стручни прашања со своите мислења и ставови учествува во подготвувањето на здравственото законодавство, предлага и организира стручни предавања и ја поттикнува континуираната едукација на членовите на Комората; во соработка со Македонското лекарско друштво ја планира, следи и ја надгледува едукацијата и проверката на знаењата на членовите на Комората, соработува при утврдувањето на стручни ставови за вршење на лекарската практика; соработува со Македонското лекарско друштво, со специјалистички здруженија, со Медицинскиот факултет, Стоматолошкиот факултет и со други факултети во земјата и во странство и врши други работи во врска со медицинско-стручните прашања во рамките на задачите на Комората

Комисијата ја сочинуваат претседател и 6 членови.

#### Член 41

Комисијата за етички и правни прашања се грижи за правилното водење на регистарот на лекарите ја издава, продолжува и ја одзема лиценцата согласно Правилникот за лиценца; се грижи лекарите да ја вршат својата работа согласно со Кодексот на медицинската деонтологија; на членовите на Комората им дава правна помош; одлучува за престанување на членството во Комората во случаите определени во член 11; на барање од одборите на Комората, соработува при разгледувањето на спорите меѓу членовите; врши и други задачи што се определени со Статутот и со другите акти на Комората во врска со етичките и правните прашања.

Комисијата ја сочинуваат претседател и 8 членови.

#### Член 42

Комисијата за економско-социјални прашања учествува во изготвувањето на нормативи за вреднувањето на трудот на лекарите и во утврдувањето на цените на здравствените услуги, го води Солидарниот фонд, се грижи за начинот на посредување при собирањето на податоци за вработување или барањето на замена; предлага износ на уписнината и на членарината и други извори на финансирање на Комората, посредува при осигурувањето на членството на Комората од професионален ризик; изготвува финансов план и завршна сметка на Комората, врши и други работи во врска со економско-социјалните прашања.

Комисијата ја сочинуваат претседател и 4 членови.

**Член 43**

Комисиите работат на седници што ги свикува претседателот на комисијата.

Комисиите одлучуваат со мнозинство на гласови од вкупниот број членови на комисијата.

На седницата на комисиите можат да бидат повикани и да учествуваат во нивната работа, без право на одлучување, претставници на заинтересираните органи и организации, како и други стручни, научни и јавни работници.

Член на комисијата кој трипати едноподруго не присуствува неоправдано на седницата на комисијата, може да биде сменет, на предлог од претседателот на комисијата.

**VII. ОДБОРИ НА КОМОРАТА****Член 44**

Општинските одбори на Комората се облик на територијалното работење и организирање на членовите на Комората, кои ги основаат лекарите членови на Комората за подрачјето на една општина.

**Член 45**

Во градот Скопје се формираат подрачни одбори на Комората

Подрачните одбори се формираат во здравствени организации во кои се вработени повеќе од 100 лекари

Здравствените организации со помал број лекари, од бројот определен во претходниот став на овој член, можат да формираат заеднички подрачен одбор или да се вклучат кон најблискиот подрачен одбор.

Лекарите во Армијата на Република Македонија, како и лекарите кои вршат дејност со личен труд, можат да формираат свои подрачни одбори или да се вклучат кон најблискиот подрачен одбор.

**Член 46**

Одборите на Комората ги извршуваат одлуките и заклучоците на органите на Комората и особено ги имаат следниве задачи:

- се грижат за одржувањето на добри меѓусебни односи и ги разгледуваат споровите меѓу лекарите (посредување);
- учествуваат во организирањето на стручни советувања;
- ги прифаќаат и ги разгледуваат иницијативите, предлозите и барањата на лекарите од своето подрачје и ги доставуваат на Извршниот одбор на Комората;

- разгледуваат предлози и иницираат акти од надлежност на Комората;

- соработуваат во собирањето на податоци за слободни работни места и на невработените лекари им помагаат привработувањето или барањето на соодветна замена;

- поднесуваат предлози за програмата за работа на Комората;

- редовно ги известуваат своите членови за дејноста на Комората и вршат други работи определени со Статутот или со други акти на Комората

Одборите свикуваат собир на лекарите најмалку еднаш годишно, на кој се повикуваат претставници на Лекарската комора на Македонија.

**Член 47**

Одборите ги сочинуваат

- претседател;
- заменик претседател;
- секретар и најмалку два члена.

Членовите на општинските, односно на подрачните одбори, лекарите ги избираат на Собир на лекарите. Собирот има кворум за работа ако на него присуствуваат мнозинството лекари од подрачјето на општината, односно од здравствената организација.

Кандидат за член на одбор на комората може да биде секој член на Комората чија кандидатура ќе ја поддржат најмалку 20 лекари.

За претседател е избран кандидатот кој ќе добие мнозинство гласови од присутните.

За претседател, заменик претседател, секретар и членови на одборот се избрани кандидатите кои ќе добијат најмногу гласови.

**Член 48**

Одборите се финансираат со дел од членарината на Комората, определен со одлука на Собранието.

За своите потреби Одборите можат да обезбедуваат средства и од други извори.

**VIII. АКТИ НА КОМОРАТА****Член 49**

- Акти на Комората се.
- Статут на Комората,
- Кодекс на медицинската деонтологија,
- Правилник за издавање, продолжување и одземање на лиценцата;
- Правилник за водење на регистар на лекарите,
- Правилник за континуирана едукација на лекарите,
- Правилник за економско-финансиско работење на Комората;

- Правилник за работење на солидарниот фонд;

- Правилник за организацијата, постапката и работата на Судот на честа;

- Деловник за работата на Собранието и на неговите органи и тела;

- Правилник за работата на Надзорниот одбор,

- Правилник за избори и отповикување на членови на Собранието и

- други акти што ги донесуваат Собранието и органите на Комората.

Собранието на Комората, Извршниот одбор и другите органи на Комората донесуваат заклучоци и препораки и заземаат ставови и мислења, во согласност со законот и Статутот на Комората.

**Член 50**

Статутот на Комората е основен акт и со него треба да бидат усогласени сите акти на Комората.

Иницијативата за изменување или дополнување на Статутот може да дадат најмалку 10 членови на Комората

Предлогот за измена и дополнување на Статутот го поднесува Извршниот одбор.

По предлогот за измена и дополнување на Статутот се организира јавна расправа. Начинот на водењето и траењето на расправата ги утврдува Извршниот одбор.

**IX. СТРУЧНА СЛУЖБА НА КОМОРАТА****Член 51**

Стручните, административно-техничките, помошните и другите работи за потребите на Комората ги врши Стручната служба на Комората.

Стручната служба на Комората врши работи во врска со спроведувањето на Статутот, одлуките, заклучоците и другите акти што ги донесуваат Собранието и органите на Комората, примената на законите и подзаконските акти кои се однесуваат на работењето на Комората и остварувањето на нејзините цели и задачи; стручно ги подготвува сите предлози на акти, информации и други материјали, што треба да бидат предмет на расправа пред органите на Комората и врши други работи во врска со работата на Комората

**Член 52**

Бројот на вработените во стручната служба и нивните задачи го утврдува Извршниот одбор со посебен акт - Правилник за организацијата и систематизацијата на работите и задачите на работните места на стручната служба на Комората.



Личните доходи и другите права на вработените во стручната служба на Комората се утврдуваат во согласност со законот, Колективниот договор и актите на Комората

#### Член 53

Комората има Секретар  
Секретарот го именува Собранието на Комората, по предлог на Извршниот одбор, со мандат од 4 години, со можност за повторно именување

Секретарот на Комората му помага на претседателот и учествува во подготвувањето и организирањето на седниците на Собранието на Комората, на Извршниот одбор, на надзорниот одбор и на комисиите, се грижи за благовремено подготвување на материјалите што ќе се разгледуваат од Собранието и од неговите органи и е одговорен за нивното извршување, ја застапува Комората во имотните и другите правни односи, во согласност со законот, сопотписник е со претседателот на Комората за извршување на Финансискиот план на Комората во делот на стручната служба и за другите материјални трошоци што се однесуваат на стручната служба Секретарот ја организира и раководи работата на стручната служба на Комората и врши други работи во согласност со Статутот и другите акти на Комората

Секретарот за својата работа е одговорен пред Собранието. Извршниот одбор и претседателот на Комората

### X. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА КОМОРАТА

#### Член 54

Комората може да стекнува парични средства, хартии од вредност, инвентар и друг подвижен и неподвижен имот, во согласност со законските прописи Со своите средства Комората располага самостојно, во согласност со законите и другите прописи

Средствата за работа на Комората се обезбедуваат преку уписници и членарини што ги плаќаат нејзините членови, од надомест за услуги што ги врши Комората, од подароци, завештенија и од други извори

Висината на членарината, уписницата како и начинот и роковите за нивното плаќање ги утврдуваат Собранието на Комората

#### Член 55

За извршувањето на определени задачи на Комората, кои не се финансираат од членарината, односно

за финансирање на посебни активности од Програмата за работа на Комората, заинтересираните членови можат да здружуваат средства и да основаат фондови со посебна намена Располагањето со овие средства се врши во согласност со општите акти на Комората

#### Член 56

Средствата што се уплатуваат на име депозит за спорови што се водат пред Судот на честа се користат согласно со општите акти со кои се утврдува работата на овие судови

### XI. СОРАБОТКА НА КОМОРАТА СО ДРУГИ КОМОРИ, ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

#### Член 57

Комората соработува со лекарски комори на други држави и со други меѓудржавни организации и здруженија од областа на здравството

Соработката од претходниот став се остварува со непосредни контакти, со размена на информации, публикации и други извори, со организирање на советување, саеми и изложби, со деловно поврзување и со други форми

#### Член 58

Комората соработува со органите на Република Македонија, а особено при утврдувањето на развојната и економската политика, при покренувањето на иницијативи за донесување на закони и со здравствените организации, научните организации, здруженијата на граѓани и со други институции од областа на здравството.

### XII. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА КОМОРАТА

#### Член 59

Комората обезбедува јавност во своето работење

Јавноста во работата Комората ја обезбедува со давање информации за својата работа, со соработка со средствата за јавно информирање, со издавање на свое гласило и со други форми

По потреба Комората издава периодичен билтен, прегледи и други средства за известување, преку кои навреме ги информира своите членови и јавноста за своите одлуки и за својата работа

#### Член 60

Овластеното лице кое дава податоци и информации во врска со работата на Комората е одговорно за нивната вистинитост и точност

#### Член 61

Со посебен акт на Комората се определуваат исправите и податоците

што претставуваат тајна и чие соопштување на неовластено лице би било спротивно на интересите на членовите на Комората

### XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 62

Актите на Комората ќе се донесат во рок од 6 месеци од денот на стапувањето во сила на овој Статут

#### Член 63

Во случај на престанување на дејноста на Комората, нејзиниот имот преминува на Македонското лекарско друштво

#### Член 64

Овој Статут влегува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 0901-149  
15 мај 1993 година

Скопје Претседател на  
Лекарска комора на Македонија,  
д-р Алексеј Дума, с.р.

### 18.

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр. 38/91 година) и член 14 став 1 алинеја 2 од Статутот на Лекарската комора на Македонија, Собранието на Лекарската комора на Македонија на своите седници одржани на 5.06.1992 година, и 27.05.1993 година, донесе

### КОДЕКС НА МЕДИЦИНСКАТА ДЕОНТОЛОГИЈА

#### I. УВОДНА ОДРЕДБА

##### Член 1

Стапувајќи во лекарската професија лекарите на Македонија свечано се обврзуваат дека

- својот живот ќе го посветат на хуманоста,

- својата професија ќе ја вршат совесно и одговорно,

- чувањето и враќањето на здравјето на штитениците ќе претставува највисок императив во нивното однесување,

- ќе ги чуваат тајните што ќе им бидат доверени при вршењето на професијата,

- со сите сили ќе ја чуваат честа и благородните традиции на лекарската професија и при вршењето на своите лекарски должности нема да дозволат никакви разлики поради

возраст, пол, националност, раса, политичка припадност, сексуална наклоност, хендикепаност и општествено-економска положба,

- ќе го почитуваат човечкиот живот од создавањето натаму и дури под закана нема да го применуваат своето лекарско знаење спротивно на законите на хуманоста, и

- на своите учители и колеги ќе им го искажуваат должното почитување.

## II. ОПШТИ ОДРЕДБИ

### Член 2

Лекарот е должен да врши соодветни лекарски услуги, со чувство и почитување на човековото достоинство

Лекарот заедно со колегите и другите медицински соработници е должен да ги почитува правата на болните и да ја чува нивната доверба

Лекарот е должен да ги почитува етичките и деонтолошките норми во својата професија во односите лекар-лекар, лекар - пациент и лекар - други здравствени работници

Негова должност е во секоја пригода да се бори против стручната инфуфициентност и непочитување на етичките и деонтолошките норми

### Член 3

Лекарот е должен да ги почитува законите и своите обврски, освен ако тие се во спротивност со интересот на здравјето на болниот

### Член 4

Лекарот е должен постојано да се образува и да го продлабочува своето стручно и научно знаење. Тој е должен да се грижи и да се залага за стручната оспособеност, моралот и етиката на соработниците; јавно и отворено да предупредува за причините на болестите и активно да соработува во спречувањето и отстранувањето на болеста. Лекарот се залага за здравствено воспитување и за растеж на здравствената свест и здравствената култура на луѓето. Лекарот треба да се залага за спречување на сеона што го загрозува здравјето на човекот, да се бори против општата заостанатост и надрилекарството

### Член 5

Привршењето на својата професија, во границите на со неа определените подрачја на работа и стручната оспособеност, лекарите се самостојни и независни, а за својата работа се одговорни пред сопствената совест, пред болниот, пред органите на Лекарската комора на Македонија и пред општеството

### Член 6

Лекарот е должен, во согласност со својата стручна оспособеност, да дава итна медицинска помош и да се грижи за натамошна нега на загрозениот човек.

### Член 7

Нагласувањето на сопствената работа и на сопствената личност не е во согласност со лекарската професија и Кодексот на медицинската деонтологија (Кодекс).

### Член 8

Лекарот ја осудува еутаназијата, обврзувајќи се до последниот миг да се бори за животот на болниот.

Според начелото за почитување на човечкиот живот од самото зачнување, во согласност со начелата на хуманизмот и на медицинската наука, лекарот смета дека абортусот е биолошки, медицинско-етички, психолошки и социјално штетен акт. Лекарот го прифаќа абортусот кога за тоа постојат медицински, етички или социјални индикации.

Во превенирањето на абортусот ја афирмира контрацепцијата, со современи начини и средства

### Член 9

Меѓу најтешките прекршувања на етичките начела се наоѓа изнуденото биомедицинско испитување на човекот. Строго контролирани постапки за испитување на нови научни методи на човекот се дозволени само ако тоа е медицински и биолошки оправдано и ако за тоа постои технолошка и кадровска опременост, според претходно дадена рецензија од висок стручен и научен орган и согласност на испитаникот или неговиот старател, односно застапник.

### Член 10

Лекарот е должен да соработува во општо-полезните работи што служат за зајакнување на здравјето и за заштита на човековата животна и работна средина, залагајќи се за примена на еколошките принципи

## III. ПОСЕБНИ НАЧЕЛА

### 1. Лекарот и оишисејвошо

#### Член 11

Лекарот треба да биде свесен за својата улога и значење во заедницата. Затоа, неговото однесување и преземените мерки секогаш се во согласност со насоките што обезбедуваат натамошен развој на здравството

#### Член 12

Лекарите имаат право и должност, преку своите стручни и други органи-

зации, да се избораат за соодветно вреднување на својата работа и да бидат заштитени од професионални ризици.

### 2. Лекарот и здравствената дејност

#### Член 13

Лекарот решава за чувствителни прашања што се однесуваат на човековото здравје и живот. Тоа му создава обврски, посебни задолженија и лична одговорност и му причинува професионално и лично задоволство

#### Член 14

Лекарите се вклучени во процесот на приемот, односно во отпуштањето на болните, во процесот на лекувањето и на рехабилитацијата на болните, водат сметка за нивните лични особености и особеностите на болеста. Кој нив треба да имаат разлирање и во најтешки случаи да влијаат смирувачки

#### Член 15

Лекарот и здравствената организација треба да се грижат и да обезбедуваат континуитет на лекувањето, по можност со ист лекар, во согласност со правото на пациентот да избира лекар

#### Член 16

Лекарот нема право да почне постапки за кои нема соодветно знаење и искуство. Исклучок се само неопходни (итни) интервенции при повреди и болести кои непосредно го загрозуваат здравјето и животот на болниот

#### Член 17

Лекарот не смее да се служи со звања кои не му се доделени официјално. Недозволено е користење на лажни звања што не се во согласност со фактичките квалификации, а посебно ако имаат рекламен карактер

#### Член 18

Здравството не смее да биде комерцијализирана дејност. Секој непосреден или посреден публицитет или реклама кои немаат воспитно-заштитен или образовен карактер е забранет за лекарот

Лекарот не смее својата работа во јавната здравствена дејност да ја користи за лични намени или за обезбедување корист на други лица

Лекарите одбиваат секаква соработка со лица кои незаконски или нестручно ја вршат здравствената професија

Лекарот не смее да се здобива со корист од награди за пропагирање на фармацевтски, козметички и други производи

Лекарот не смее да прифаќа или да бара награди надвор од утврдените одредби за хонорари

### 3. Лекарот и болниот

#### Член 19

Лекарот е обврзан својата професија да ја извршува совесно, прецизно и одговорно, без оглед на возраста, полот, верата, националноста, расата, политичката припадност, сексуалната наклоност, хендикепираноста и општествено-економската положба и неговиот личен однос кон болниот и неговото семејство

Лекарот доследно води сметка за достигнувањата на медицинската наука и за начелата на стручното однесување и при тоа слободно ги избира методата и начинот на лекувањето. Кога решава за начинот на лекувањето, должен е да се потпира врз своето знаење и совест, а при тоа да биде независен од разни влијанија или од несоодветни желби на пациентите, неговите роднини и друго.

Лекарот е должен да одбие извршување работи и зафати кои според неговото стручно убедување и совест би можеле да бидат не етички или штетни за болниот

#### Член 20

Болниот оправдано очекува од лекарот да му биде наклонет, да го разбира и да има трпение кон него. Ефикасноста на лекувањето во голема мера зависи од довербата на болниот во лекарот и од начинот на лекувањето.

Постапките на лекарот треба исклучиво да се базираат врз мерки кои на болниот му ги олеснуваат маките и му го враќаат здравјето. Тој односно смее да биде условен со користољубивост, задоволување на лични амбиции или со намера лекарот да се здобие со какви и да е лични користи. Лекарот не смее да го злоупотребува влијанието кое го има врз болниот.

#### Член 21

Пред да го почне лекувањето лекарот е должен болниот да го извести за видот на болеста, за моментната здравствена состојба и за предвидувањата за исходот на болеста. За предвидените начини на лекување тој треба да добие свесна и доброволна согласност од болниот

Известувањето на пациентот за неговата здравствена состојба треба да биде исклучиво и во најширока смисла во негова полза. Посебна внимателност и прецизност во објаснувањето го обврзува лекарот кога применува дијагностички и терапевтски методи поврзани со ризик. При посебни психички состојби на болниот, објаснувањата не се препорачливи ако би можеле да влијаат негативно врз лекувањето. Во такви

случаи потребно е да се информираат роднините на болниот. Недозволиво би било лекарот да ја одбегнува таа тешка задача и болниот да ја дознае дијагнозата од друг медицински персонал. Ако здравствената состојба на болниот не покажува надеж за оздравување или ако му се заканува смрт, лекарот е должен да го извести семејството на болниот доколку самиот не реши поинаку. Во никој случај не смее на болниот да му ја откаже натамошната нега и треба да му дава морална поддршка.

#### Член 22

Лекарот, по сопствена проценка по секој зафат може да бара писмена согласност од болниот откако ќе го информира за испитувањата, за дијагнозата, за начините на лекувањето и за прогнозата. Само во случај кога се работи за итен зафат поради животна опасност, а пациентот не е во состојба да даде согласност, лекарот може зафатот да го изврши без согласност од болниот. Посебна грижа и одговорност за лекарот претставуваат малолетните лица и лицата под старателство. Во такви случаи при подготовките за зафатот, односно при планираното лекување, треба да биде добиена посебна согласност од правните застапници на болниот, освен ако тој не се наоѓа во конкретна животна опасност.

#### Член 23

Лекарите се должни при приемот во болница да ги известат пациентите за рутинските постапки, за начините на лекувањето и за медицинско-техничките можности со кои располага здравствената установа

#### Член 24

Лекарот кој го лекува пациентот при неговото упатување на специјалист, во болница или на конзилијарен преглед, треба истиот да го снабди со соодветна медицинска документација. Истото се однесува за повратната информација до лекарот кој го лекува пациентот. Специјалистичките прегледи му помагаат на лекарот во натамошното лекување.

#### Член 25

Лекарот не смее да го напушти болниот со неизлечива болест. Должен е да му дава постојана нега и морална поддршка и помош

Лекарот не смее да ги напушти своите болни во случај на општа опасност, освен во случај на непосредна наредба, согласно законот, издадена од надлежните органи на власта

#### Член 26

Лекарот се залага за заштита на децата на кои треба да им се обезбеди

посебен третман, воспитување и грижа, пред се ако се физички или ментално хендикепирани или неразвиени. Лекарот детето го третира во рамките на неговото семејство (мајката).

Лекарот додатно треба да се залага за болното дете ако има впечаток дека семејството на детето болеста не ја сфаќа или дека не соработува во лекувањето.

Лекарот нема да се согласи со отпуштање на малолетно болно дете или на болен под старателство, кога според негова оценка со отпуштањето сериозно би било загрозувано здравјето на болниот или на другите. За отпуштањето решава лекарот кој го лекува пациентот.

#### Член 27

Лекарот води сметка за загриженоста на роднините на болниот и со нив ќе соработува согласно ползата на болниот и етичките начела.

Лекарот не смее да се меша во семејните односи на болниот.

#### Член 28

Лекарот го зема предвид и го почитува малолетото за слободен избор на лекар и здравствена установа и се залага за реализација на тоа право на болниот.

#### Член 29

Лекарот кој го лекува болниот кој живее во семејство или поголема група се залага сите да ги почитуваат правилата на хигиената и профилактиката. Болниот и неговата околина треба да ги предупредуваат дека при тоа се одговорни за себе и за другите

#### Член 30

Ако лекарот утврди несоодветно однесување на пациентот, внимателно но решително го предупредува. Во краен случај, лекарот може да го прекине процесот на лекувањето, освен ако здравствената состојба на болниот бара итна медицинска помош

Доколку не постои конкретна опасност за животот на пациентот или друга потреба од неопходна лекарска интервенција, лекарот има право да бара изземање од натамошното лекување на пациентот во случај на:

- постоење на блиска роднинска или емотивна врска,
- барања од пациентот, неговото семејство или старателот, кои се во спротивност со начелата на лекарската етика и Кривичниот закон,
- меѓусебен правен спор,

- доколку смета дека неговите стручни способности не се доволни за давање на потребната лекарска помош

Изземањето лекарот го бара во писмена форма од раководителот на здравствената институција

#### Член 31

Образованието на медицинскиот персонал и организацијата на здравствената дејност, на болниците и во нивните домови треба да им обезбедат ефикасно олеснување на нивните болести, колку што тоа го дозволуваат современото медицинско знаење и можности

#### Член 32

Лекарот треба да му помага на болниот во остварувањето на здравствените и на социјалните права, но не смее да се согласи со злоупотреби, со измами, со лажни потврди и со фалсификувани документи

### 4. Лекарот и итна медицинска помош

#### Член 33

Лекарот не смее да одбие итна медицинска помош, соодветна на неговата стручна оспособеност, без оглед на тоа дали е на должност или не е, и без оглед на тоа дали за помошта е замолен изрично. При епидемии, стихиски и други масовни катастрофи, лекарот треба да им дава при марно згрижување на најзагрозените.

#### Член 34

Опасноста за сопственото здравје или живот не може и не смее лекарот да го наведе да не ја изврши итната медицинска помош додека постои опасност за животот на болниот односно додека не му се обезбеди натамошна нега и лекување, освен во случај на виша сила која непосредно го загрозува животот и здравјето на лекарот

### 5. Лекарот и вонредни услови

#### Член 35

Работењето во вонредни услови посебно го обврзува лекарот. Тој треба да ги познава современите доктринарни начела за работа во вонредни услови, во кои здравствениот персонал има посебна положба и одговорност

#### Член 36

Согласно начелата за безбедност и солидарност, лекарите, без оглед на нивното работно место и работна оспособеност, треба да бидат подготвени да се јават веднаш на работа во случај на вонредни околности, свесни за моралната и човечката одговорност

#### Член 37

Во случај на војна и други вооружени судири, лекарот е должен да ги по-

читува Женевските конвенции и дополнителните протоколи.

### 6. Лекарот и здравственото воспитување

#### Член 38

Здравството во секојдневната практика и развој постигнува солидни и трајни резултати преку постојано здравствено воспитување на поединецот и на населението

Дефиницијата на здравјето на Светската здравствена организација ги обврзува лекарите и останатите здравствени работници да дејствуваат на своето работно место или во јавниот живот во смисла на здравственото воспитување и така на луѓето да им помагаат да постигнат подобар квалитет на живеење

#### Член 39

Лекарот настојува населението да се насочува и да се обучува за прва помош и за здравствена помош во вонредни околности

Лекарот учествува во здравственото воспитување на Црвениот крст и на други хуманитарни организации, на службите за спасување и на разните воспитни установи.

### 7. Односот меѓу лекарите и на лекарите со здравствени работници

#### Член 40

Меѓусебната соработка меѓу лекарите се темели врз другарството, искреноста, отвореноста, пренесувањето и разменувањето на искуства

Лекарот треба да се однесува кон колегите и кон соработниците како што тој сака тие да се однесуваат кон него.

#### Член 41

Лекарот го цени и го почитува знаењето, достоинството и стручноста на секој здравствен работник и на другите соработници, без оглед на работното место. Бидејќи знае дека само таквите односи обезбедуваат услови за креативност и конструктивна критика.

#### Член 42

Односите на помладите лекари кон постарите колеги треба да се темелат врз почитување и коректност. При тоа тие се должни да ги имаат предвид животните и стручните искуства на постарите и на претпоставените кои треба на помладите соработници да им служат за пример и насока

#### Член 43

Правилата на колегијалноста бараат лекарите да го бранат колегата кој бил напаѓан необјективно.

#### Член 44

Солидарноста и заемното почитување меѓу здравствените работници се искажува и со тоа што лекарот колегијално се грижи за болниот колега, за заболените здравствени работници и за студентите по медицина.

#### Член 45

Разидувањата во мислењата некогаш не смеат да предизвикаат некоректност и да ги надминат општите правила на однесувањето. Кога несогласувањата не можат да се надминат, смирувањето е итно и задолжително преку овластени органи на Лекарската комора.

#### Член 46

Во работните и други меѓусебни спорови, лекарот е должен да направи се, тие што побргу да се решат. Тој треба да биде свесен дека таквите односи влијаат врз деловниот морал и штетат на личниот углед на лекарите, на угледот на лекарската професија, на здравствените организации и на болниците

#### Член 47

Дејства како што се озборување, омаловажување, неоправдано волаичка јавност искажана критика за колегите и за соработниците или за претпоставените, се недостојни за лекарот

Во случај на потешки или повторувани дејства од претходниот став, таквото однесување ќе стане предмет на работа на Судот на честа на Лекарската комора.

#### Член 48

Во случај на објективно утврдени грешки во дијагностичките и терапевтските постапки, лекарот е должен своите забелешки да ги проследува на стручните тела на својата работна организација

За стручната несоодветност на работата на друг лекар, мислење се дава само во писмена форма, до соодветните органи. Давањето на такво мислење во присуство на болните, помошниот персонал или лаичката јавност, не е дозволено, и стручно е неодржливо. Негативно мислење во стручна средина е дозволено само во присуство на засегнатиот лекар. Оценката треба да биде објективна, аргументирана, без лична повреденост или навреда

#### Член 49

Лекарот во работна група или работна единица не дава оценка за лекувањето или оценки за меѓусебните односи на здравствените работници пред болниот. Ако болните се жалат,

на лекувањето или на постапувањето на здравствените работници, жалбите треба да се забележат заради евентуални натамошни чекори. Во непосреден разговор со болните не смеат да се даваат изјави или оценки за непроучени прашања. Изнесувањето на начините на лекувањето е стручно и етичко прашање и истото треба да се препушти на соодветните стручни тела, организации односно установи.

#### Член 50

Во својата ординација, лекарот смее да го лекува секој болен. Ако болниот пред тоа се лекувал кај друг лекар, треба лекарот да се погрижи да го извести претходникот, преку пациентот или преку неговите роднини.

Доколку лекарот биде повикан итно кај пациент за кој се грижи друг лекар, кој во моментот не може да се пронајде, по давањето на медицинската помош истиот треба што побргу да се извести и болниот да му се препушти на натамошно лекување.

Матичниот лекар има право и должност активно да учествува во стационарното лекување на својот болен.

#### Член 51

Лекарот не смее, без причина, да откаже помош на друг лекар, ако истиот го моли за помош. Пациентите што му ги испратил друг лекар, откако го завршил нивното лекување, лекарот ги враќа назад кај лекарот што ги испратил, ако е потребно натамошно лекување.

### 8. Лекарот и конзилиум

#### Член 52

Кога лекарот има потреба од стручна помош, се советува со друг лекар или со лекарски конзилиум. Советувањето се врши на иницијатива од лекар што го лекува пациентот, по желба на болниот или на неговото семејство. Советникот може да го предложи болниот или неговото семејство, а за тоа решава одговорно лекарот што го лекува пациентот.

Во конзилиумот сите лекари имаат еднакви права.

Ако во конзилиумот двајца стручњаци не можат да се сложат, треба да се повика и трет лекар.

Лекарот не може да го одбие учеството на конзилиумот. Повикот на конзилиум лекарот треба да го смета како израз на доверба кон неговото знаење и оспособеност.

Во тешки сложени случаи, без оглед на работното место и стручната оспособеност, лекарот може да решава конзилијарно.

Конзилијарното мислење може да се даде и во писмена форма, ако

конзилијарниот лекар добил соодветни податоци.

Конзилијарниот преглед се врши во присуство на сите лекари-членови на конзилиумот.

По правило, конзилиумот не расправа и не решава во присуство на пациентот, односно неговиот застапник.

Мислењето на конзилиумот треба да остане забележано во здравствената документација, во здравствената организација каде што болниот се лекува, заедно со евентуалните неусогласености во мислењата на одделни членови на конзилиумот.

#### Член 53

По извршниот преглед на болниот лекарот-консултант треба да се посоветува со лекарот што го лекува пациентот. Исходот од советувањето на пациентот или на неговото семејство му го соопштува лекарот што го лекува пациентот.

#### Член 54

Морално некоректно е за време на конзилиум во присуство на болниот и на неговото семејство, или лаичката јавност, да се коментира болеста и начинот на лекувањето.

Во конзилиумот нема место за неискреност, престиж, натпреварувачки намери и завист.

### 9. Лекарот и професионалната тајна

#### Член 55

Лекарот со закон е обврзан да ја чува професионалната тајна.

За професионална тајна се смета се што здравствениот работник и другите работници при вршењето на својата професија ќе разберат за болниот и за неговите лични или семејни работи.

Професионалната тајна важи и за писмените известувања во врска со лекувањето на болниот, за сите наоди и снимки.

Лекарот е должен да ја чува професионалната тајна и од членот на семејството на болниот, доколку е тоа во интерес на болниот.

Чувањето на професионалната тајна е должност и по смртта на болниот.

#### Член 56

Во случај кога болниот го ослободува лекарот од чувањето на професионална тајна, лекарот оценува што од соопштението би можело да му наштети на болниот и неговото семејство и кои податоци ќе ги задржи во тајност.

#### Член 57

Лекарот и неговите соработници се должни да ја почитуваат профе-

сионалната тајна и во едукативниот процес. Тие начела треба да ги пренесуваат и на слушателите кои се обврзуваат дека доследно ќе ги почитуваат.

#### Член 58

Во научно-истражувачките публикации во текот на наставата, податоците за резултатите од истражувањата и заклучоците треба да се соопштуваат така што да биде обезбедена анонимност на болниот.

Јавно покажување на болниот на научни или наставни цели може да се врши само во согласност на болниот, а при тоа треба да се обезбеди професионалната тајна и неговото лично достоинство.

### 10. Лекарот, стручниот усовршување и образование

#### Член 59

Постојаното следење на достигнуањата на медицината и стручното усовршување се должност на секој лекар. Стекнатото стручно знаење лекарот треба да го пренесува на своите колеги и на другите здравствени работници.

Постојаниот развој и напредок на медицинската струка и на науката бара од лекарот постојано усовршување и образование во областа на медицинската теорија и практика, преку работа во самостојните стручни друштва, во здруженија, во научни и професионални установи.

#### Член 60

Лекарот е должен постојано да се грижи за растежот на личните сознанија. Затоа настојува да ги збогати своите знаења од областа на хуманистичките, природно-научните и општествените науки.

#### Член 61

Лекарите-педагошки работници се должни во секоја прилика да им обрнуваат внимание на слушателите на посебните должности што ќе ги имаат при воведувањето на новите начини на лекување, и при научно-истражувачката работа, а при објаснувањето на новите сознанија и констатации да им обрнуваат внимание на морално-етичките прашања во одделни посебни примери.

Лекарот е должен да се бори за такви услови во општеството и во организацијата на здравството, кои ќе овозможат и постојано следење на развојот, на достигнуањата и на усовршувањето на знаењата и на вештините во давањето на итна медицинска помош.

## 11. Професионалниот лик на лекарот

### Член 62

Лекарот во професионалниот и во приватниот живот ги негува и ги покажува личните квалитети, соодветни на местото и достоинството на лекарската професија во општеството. Лекарот е свесен дека за секој несоодветен, лекомислен, нечесен и понижувачки акт, ги компромитира сите други колеги.

При објавувањето на стручни научни публикации лекарот е должен да ги почитува општите закони за печатот и за јавните настапи.

Етичко-моралните начела во публицистичкиот сегмент на лекарската професија се несповиви со плагијаторството, со стокмувањето на резултатите и податоците од испитувањата и истражувањата, со фалсификувањето на резултатите, со селекцијата на податоците за стокмување на статистички модел заради добивање на средства за научни или стручни проекти, за стипендии или за добивање на друг вид профит од финансиери.

Стручните и научни спорови и дискусии лекарот може да ги води исклучиво преку научни и стручни списанија и собири, а никако преку јавните општи медиуми.

## 12. Абортус и стерилизација

### Член 63

Лекарот им посветува посебно внимание на постапките при прекинувањето на бременоста, имајќи ги предвид притоа биолошките, медицинските, етичките, психолошките и социјалните аспекти.

Абортусот лекарот начелно го смета за штетен.

### Член 64

Лекарот не го прифаќа абортусот како единствен начин за планирање на семејството и за решавање на лошите социјални услови. Поради тоа тој пред се се залага перманентно за популаризирање и за применување на современите, проверени, научно прифатени средства за контрацепција.

### Член 65

Лекарот е должен да ги почитува законските одредби кои го регулираат прекилот на бременоста, залагајќи се за нивно доследно применување.

Секој прекин на бременоста, кој не е спроведен согласно со законските одредби, тој го смета за тежок деонтолошки прекршок.

За посебно тежок деонтолошки прекршок лекарот го смета прекинувањето на бременоста заради лична материјална или друг вид корист.

### Член 66

Пред почнувањето на постапката за легален прекин на бременоста лекарот е должен бремената жена да ја предупреди на можноста на сериозни пречки за следните забременувања, посебно ако на жената тоа и е прва бременост.

## 13. Посмртно умирање

### Член 67

Лекарот ја одбива и осудува еутаназијата.

### Член 68

Кај болниот на умирачка лекарот треба да стори се за евентуално лекување и олеснување на неговите маки. Умирањето и смртта на болниот се дел од животот.

### Член 69

Човекот на умирачка има право на грижа, нега и посебен човечки однос и на присуство на семејството во моментот на заминувањето доколку смртникот е свесен и го сака тоа.

### Член 70

На болниот кој умира во здравствена или социјална установа треба да му се обезбеди нега и згрижување, до настапување на смртта.

### Член 71

Во текот на клиничка смрт, со оглед на нејзината реверзибилност, лекарот е должен, согласно неговото знаење и технички можности, да ги преземе сите можни мерки за реанимација.

### Член 72

На семејството на болниот лекарот внимателно ќе му ги образложува своите настојувања и постапки при олеснувањето на маките на болниот и до каде може да оди неговата помош.

### Член 73

Лекарите се должни човечки и морално на сите пациенти да им обезбедат самите психолошки да се подготват за очекуваната смрт, а сета соодветна помош да им ја дава здравствениот персонал, кој треба да има соодветна едукација за помош на тие кои умираат.

### Член 74

Секакви истражувања за педагошки, за стручни или за научни цели на човек што умира се несповиви со лекарската етика. По исклучок, истражувања се дозволени ако ги олеснуваат физичките и психичките маки на болниот кој умира, а немаат елементи на еутаназија.

истражувања се дозволени ако ги олеснуваат физичките и психичките маки на болниот кој умира, а немаат елементи на еутаназија.

## 14. Лекарот и биомедицинските истражувања и нови начини на лекување

### Член 75

На лекарот мора да му се обезбеди можност за воведување и за спроведување на нови дијагностички, терапевтски и превентивни методи, но само ако тие се проверени. При тоа треба да ја почитува Хелсиншката декларација за биомедицинските истражувања кај луѓе.

### Член 76

Новите начини на лекување лекарот ги воведува во согласност со законските прописи и начела за биомедицинските истражувања.

Планирањето на нови начини на лекување треба да обезбедува предност на очекуваната полза во однос на ризикот за здравјето и за животот на човекот - субјект на истражувањето.

### Член 77

Лицето кое сака на него да се применуваат нови методи или медицински истражувања треба да биде запознато со карактеристиките, очекуваните успеси и можниот ризик и можните опасности на постапката. Притоа е неопходна доброволна, не изнудена согласност за примена на новиот метод или обид за нов вид на лекување.

На барање од болниот или по оценка на истражувачот, истражувањето треба да се прекине.

### Член 78

Ако новиот начин на лекување или лекарство претставува трајна и единствена можност за спасување на животот на болниот, а истиот не е во состојба свесно да решава, по исклучок согласноста може да ја даде правниот застапник на болниот. Во такви случаи, претходно треба да се напише стручно внимателно барање за неопходноста за примена на новиот начин на лекување. Барањето го потпишуваат членовите и раководителите на лекарската група која го лекува болниот.

Во никој случај не е дозволено користење на нови методи со намера да се дојде до научни податоци, на ментално заостанати деца, на затвореници и на лица во подредена положба кон извршителот на испитувањата.

Нови дијагностички постапки и терапевтски зафати кои би можеле да предизвикаат намалување на фи-

зичката и на психичката отпорност на болниот, се дозволени само во случај на итни мерки за време на лекувањето, исклучиво во интерес на оздравувањето или намалувањето на маките на болниот.

#### Член 79

Ембриото или фетусот треба да се третира како потенцијално човечко суштество, живо или кое и да е живо и треба да му се укажува должното почитување.

Жив ембрион или фетус не смее да се користи како објект на експерименти во матката. Дозволени се само зафати од терапевтска природа, да забрзување на растот, за лекување или за породување на детето

Дентолошки не е дозволено вештачко одржување на ембриото или фетусот, со намера да се вршат истражувања или да се зема ткиво за здравствени намени

#### Член 80

Забрането е користење на човечки ембриа или фетус за комерцијални или за индустриски намени. Земањето на ткиво од мртвиот ембрион или фетус не може да биде условено со парично обештетување

#### Член 81

Врз деонтолошките и медицинските индикации за прекин на бременоста и за условите под кои прекилот ќе се изврши, не смее да влијае желбата ембриото или фетусот да се користи за какви и да е намени.

#### Член 82

Предност при пресадување на ткива имаат пациенти на кои природата на нивната болест диктира неопходност за таков потфат. Лекарот е должен тоа да го утврди со соодветни испитувања и да го потврди тоа.

#### Член 83

Земањето на трансплатати од живи даватели е можно само тогаш кога давателот детално ќе се запознае со ризиците на кои им подлежи односно со евентуалните компликации и последици, кои подоцна би можеле да се манифестираат на неговото здравје или да му го загрозат животот. Кај таквите одлуки лекарот ќе се погрижи за писмен документ, кој се смета како професионална тајна.

Одземањето на органи од живи лица, со намера да се трансплантираат на болни, е можно само со писмена согласност од донаторот, кој треба да биде запознат со сите можни последици. Одземањето на органи од малолетни лица, од ментално заостанати или од лица со намалена пресметливост, не е дозволено

#### Член 84

Лекарот не се зафаќа со одземање на органи и ткива или со пресадување, ако за тоа не е посебно оспособен или не располага со оспособена екипа, односно со медицинско-техничка опрема

Не е дозволено при земањето на органи или при пресадувањето на органи, лекарот да се здобие со полза од страна на болниот, од неговото семејство или од јавноста

### 15. Лекарот и јавноста

#### Член 85

Нагласувањето на сопствената работа и на сопствената личност, не е во согласност со лекарската професија. Пред нестручна публика, лекарот нема да ги објавува резултатите од недоволно испробаните испитувања, методи и средства за лекување.

#### Член 86

Сите стручни објавувања во популарни гласила треба да бидат наменети исклучиво за популаризација на медицинската струка и наука и за ширење на општата здравствена просвета и здравствена култура.

Некритичкото објавување на дијагностички методи и недоволно испробани начини на лекување пред нестручна јавност и прикривање на опасностите на таквите методи е деонтолошки прекршок.

Изјавите на лекарите за лекарствата, диететските или други санитарни средства, треба секогаш да бидат на стручно ниво, пред се во здравствениот и научниот печат, а во јавните гласила на ниво што ќе придонесе за здравствена просветност на населението

Недозволено е лекарот неаргументирано да ги објавува или да ги прокламира успешните но непроверени начини на лекување и непроверени лековити средства

Неприфатливо е лекарот, во договор со болните или нивните семејства, да дозволува објавување на јавна благодарност

#### Член 87

Вршењето пропаганда за разни санаториуми, институти, клиника, за фармацевтска индустрија, козметика или за одделни здравствени работници, не е во согласност со професијата лекар. Таквите стручни известувања можат да се објавуваат само во строго стручни или тесно специјализирани гласила.

Во јавните гласила објавите се можни само тогаш кога се работи за општо втемелена потврда за новите методи на работење, односно за новите форми на лекување, откако тие методи

веќе станале дел од здравството или дел од прифатеното здравствено сознание. Затоа лекарот никогаш не ги навестува однапред новите методи на лекување што ги истражува, односно со кои се занимава.

Морално-етички не е дозволено лекарот да ги стави својата професија и професионални контакти во функција на граѓанска афирмација и други активности.

### 16. Лекарот - јавен работник

#### Член 88

Бидејќи објекти на работење на лекарот се човековото здравје и живот, работата на лекарот не може да се третира како занает, туку како професија. Припадноста на таа професија трае од дипломирањето до смртта, а тоа подразбира посебни обврски што ги наложуваат морално-етичките мерила и законските прописи

#### Член 89

Однесувањето и постапките на лекарите треба да бидат во согласност со морално-етичките мерила и нивната совест

#### Член 90

Лекарот на сите начини и одговорно настојува здравството да се развива во согласност со општествено-економската положба. Затоа е должен, во најголема можна мерка, да придонесе за тој развој.

### 17. Лекарот и принудно лекување

#### Член 91

Лекарот кој својата професија ја врши во установи во кои болниот по сила на Законот е интерниран (психијатриски болници, затвореници и др.), секогаш треба да го почитува интересот на болниот, целосната негова личност и насоките на деонтолошкиот Кодекс. По свои можности, лекарот треба да спречи односно да пријави секое дејство што би можело да ја повреди личноста, физичката и психичката состојба на болниот.

#### Член 92

Во никој случај лекарот не смее да дозволи и да учествува во мачење и во други форми на понижување и на непочитување, или самиот да мачи, без оглед на извршеното злодело, на обвинувањето или на убедувањето на жртвата, посебно во случај на војна или цивилни судири

#### Член 93

Мачењето (тортурата) претставува збир од психофизички маки, пре-



дизвикани смислено и систематски од едно или од повеќе лица, на сопствена иницијатива или по наредба, со намера да се изнудат изјави, признанија или соработка на жртвата.

**Член 94**

Лекарот не смее да понуди простор, материјал или сопствени сознанија кои ќе овозможат мачење.

**Член 95**

Кога лекарот смета дека при штрајк со глад, затвореник или други лица се свесни за последиците од гладувањето, не смее да предлага вештачко хранење, ниту да соработува во истото.

Мислењето на лекарот дека затвореникот или други лица се свесни за последиците од гладувањето, треба да го потврди уште еден лекар. Двајцата лекари, на затвореникот или на други лица треба да им ги објаснат последиците од гладувањето врз нивната здравствена состојба.

Од моментот кога затвореникот или други лица ќе се најдат во состојба во која не можат да го сфатат значењето на своите постапки или да управуваат со нив, лекарот е должен да им укаже медицинска помош.

**Член 96**

Лекарот-психијатар никогаш не смее да учествува во принуден психијатриски третман, кога не станува збор за ментална болест.

**18. Лекар - вештач****Член 97**

Лекарот - вештач својата работа на вештачење треба да ја врши во согласност со својата совест и знаење, а своето мислење и наод да ги даде прецизно и целосно, почитувајќи ги етичките начела на лекарската професија.

Без оглед на личниот или друг однос кон засегнатите, вештакот при истражувањето треба да биде непристрасен и стручно чесен.

**Член 98**

Во својата работа вештакот е должен да ја почитува професионалната тајна.

При работата на вештачење, во врска со негов болен, ќе стори се да биде ослободен од вештачење. Во согласност со правосудните органи им презентира само податоци и констатации што се важни и неопходни за постапката.

**Член 99**

Вештакот треба да настапува самостојно и непристрасно, без оглед на интересот на нарачателот односно на засегнатата странка. Наодот и мислењето на вештакот треба да бидат одделни.

**Член 100**

Работата на вештакот треба да биде високо стручна, морална и профе-

сионална на висина. Во никој случај тој не смее да биде навредлив и надмен кога неговото стручно знаење и мислење не е во согласност со мислењето на друг вештач.

**Член 101**

Кога вештакот го дава својот наод или мислење, треба да биде стручно издржан и убедлив, а наодот да се засновува исклучиво врз аргументи. Вештакот не смее да се впушта во лични расправи. Неговите наводи и во непредвидливи околности треба да останат без лична повреденост или субјективност.

**Член 102**

На судот вештакот треба да се придржува кон поставените прашања. На нив одговара јасно, детално и темелно, а пред серазбирливо.

Ако утврди дека неговото знаење не е доволно, односно дека е потребно пошироко и дополнително проучување на случајот, должен е на судот да му обрне внимание на тоа и да предложи на кои прашања треба да се прошири вештачењето, или какви вештачи треба да се повикаат.

**Член 103**

На лекарот - вештач за неговата работа му припаѓа посебна награда.

**19. Лекар - надгледник****Член 104**

Лекарите-надгледници се овластени лица, определени со закон.

Лекарите-надгледници однапред ги известуваат лекарите кај кои ќе вршат надгледување.

**Член 105**

Лекарот - надгледник треба да ја почитува лекарската тајна и смее да ги открива само заклучоците од управна природа. За сите констатации кои се во спротивност со овој Кодекс ја известува Комората.

**Член 106**

Во својата работа лекарот - надгледник треба да биде објективен и не смее да дава избрзани изјави ниту пак смее непосредно да се вмешува во работата на лекарот што ги лекува болните. За несогласувањето во врска со лекувањето од страна на лекарот, лекарот - надгледник првин ќе го извести лекарот и неговиот стручен раководител, а за потешки отстапувања Лекарската комора на Македонија.

**20. Лекарот и меѓународното хуманитарно право и деонтолошкиот одредби****Член 107**

Меѓународните хуманитарни начела се задолжителни за лекарите при нивната професионална работа во

превентивата, куративата и рехабилитацијата.

**Член 108**

Лекарската Комора на Македонија треба постојано да ги известува лекарите и јавноста за документите што ги донесуваат ООН (СЗО, УНИЦЕФ, ФАО и други здравствени, социјални и хуманитарни меѓународни организации).

**Член 109**

Лекарската комора на Македонија, преку свои претставници, ја известува редовно меѓународната јавност за настојувањата на нашата земја во ширењето на начелата на меѓународното хуманитарно право и на медицинската деонтологија.

**Член 110**

Медицинскиот факултет, другите образовни институции, здравствените работни организации, организациите на здравствените работници и нивните стручни здруженија, се должни во наставата, во своите гласила, на конгресите и на други стручни собири, соодветно внимание да му постават на ширењето на начелата на меѓународното хуманитарно право и на медицинските деонтолошки начела.

**Член 111**

Лекарската комора на Македонија се грижи за постојано или повремено почитување, развивање и унапредување на Кодексот на медицинската деонтологија.

**Член 112**

Кодексот на медицинската деонтологија на Лекарската комора на Македонија, насоките на Светското здружение на лекарите и Светската здравствена организација, се задолжителни за сите лекари на Македонија. Затоа се должни да ги познаваат начелата и да ги применуваат при вршењето на секојдневните работни и општо-човечки обврски. Отука произлегува правото и должноста на стручните организации на лекарите, без оглед на членството во Лекарската комора на Македонија, да преземат мерки против лекарите што ги кршат тие начела. Медицинскиот факултет и другите школи за здравствени работници се должни да преземат соодветни мерки против слушателите и наставниците што ги кршат одредбите на овој Кодекс.

**IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА****Член 113**

Кодексот на медицинската деонтологија влегува во сила од денот на донесувањето. 5 јуни 1992 година

Скопје  
Претседател на  
Лекарската комора на  
Македонија,  
Д-р Алексеј Дума, с.р.

**19.**

Врз основа на член 155 став 3 и 5 од Законот за здравствена заштита („Сл. весник на РМ“ бр. 38/91 и бр. 46/93 и член 14 став 1 алинеја 3 од Статутот на Лекарската комора на Македонија, а во врска со член 30а од Правилникот за приправнички стаж и за стручниот испит на здравствени работници („Сл. весник на РМ“ бр. 61/94) Собранието на Лекарската комора на Македонија, на својата седница одржана на 23.12.1994 година, донесе

**ПРАВИЛНИК**  
за  
**НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ**  
**И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА**

**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој Правилник се уредуваат постапката и условите за издавање, продолжување и одземање на лиценцата за самостојно вршење на работата во здравствената дејност на докторите по медицина и докторите по стоматологија (лекари) во Република Македонија.

**II. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА****1. Нови за лиценца****Член 2**

Лиценцата за работа на лекарите (лиценца) во смисла на овој Правилник е документ што го издава Лекарската комора на Македонија (Комора) како доказ дека лекарот е способен самостојно да ја врши лекарската професија.

Лекарот е должен лиценцата јавно да ја истакне на местото каде што ја обавува здравствената дејност.

**2. Видови на лиценца****Член 3**

Во зависност од видот на здравствената дејност што ја вршат лекарите, лиценцата се издава за вршење:

- а) општа лекарска односно стоматолошка практика;
- б) специјалистичка дејност; и
- в) субспецјалистичка дејност.

**3. Услови за добивање лиценца****Член 4**

Комората издава лиценца по успешно завршениот приправнички стаж и положен стручен испит.

За стекнување лиценца лекарот и доставува на Комората:

- 1) диплома за завршен Медицински односно Стоматолошки факултет;
- 2) уверение за положен стручен испит;
- 3) лекарско уверение за здравствената способност;
- 4) потврда дека не е осудуван за кривични дела против животот и телото, против честа и угледот, против достоинството на личноста и моралот и кривични дела против здравјето на луѓето;
- 5) документ дека е државјанин на Република Македонија; и
- 6) документ дека го познава македонскиот јазик.

Лекарот специјалист, односно субспецијалист покрај документите од став 1 од овој член, доставува и уверение за стекната специјализација односно субспецијализација.

Како документ дека го познава македонскиот јазик за лекарот кој завршил Медицински односно Стоматолошки факултет се смета дипломата за завршен Медицински односно Стоматолошки факултет во Скопје.

Ако лекарот со диплома за завршен Медицински односно Стоматолошки факултет, или со уверение за стекната специјализација односно субспецијализација се здобил надвор од Македонија, треба да поднесе потврда за соодветна нострификација и да мине на проверка на стручните знаења од член 5 точка 8 од овој Правилник.

По исклучок, Комисијата за етички и правни прашања, може да го ослободи лекарот од проверка на стручните знаења и способности, ако специјализацијата, односно субспецијализацијата ја добил во светски познати и признати медицински установи, или ако лекарот е светски познат специјалист односно субспецијалист.

**Член 5**

Лекарот кој не е државјанин на Република Македонија на Комората доставува:

- 1) нострифицирана диплома за завршен Медицински односно Стоматолошки Факултет и уверение за положен стручен испит;
- 2) лекарско уверение за здравствената способност;
- 3) виза за престој во Република Македонија;
- 4) одобрение за основање на работен однос на странски државјани издадено од надлежен орган;
- 5) документ дека го познава македонскиот јазик, издаден од Катедрата за македонски јазик при Филозофскиот факултет во Скопје;
- 6) препорака од Комората во која членувал до доаѓањето во Р. Македонија;
- 7) препорака од два члена од Комората, од организацијата или специјалноста во која ќе работи;
- 8) доказ дека минал на проверка на стручните знаења и способноста пред Комисијата што ја формира Комората.

Составот на Комисијата, содржината и постапката на проверката на стручните знаења и способности од точката 8) на претходниот став се уредува со Правилникот за проверка на стручните знаења и способности.

**Член 6**

По поднесувањето на наброените документи од член 4, односно член 5 на овој Правилник, Комората издава лиценца која содржи:

- дата, место и број на издадената лиценца;
- видот на дејноста за кој лиценцата се издава;
- стручниот назив;
- време на важење на лиценцата;
- потпис на Претседателот на Комората и на Претседателот на Комисијата за етички и правни прашања.

Образецот на лиценцата е составен дел на овој Правилник.

**III. ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА****1. Време на важење на лиценцата и начин на нејзиното продолжување****Член 7**

Лиценцата важи седум години.

За лекарот странски државјанин, лиценцата важи за времето додека важи одобрението за престој, односно одобрението за засновање работен однос издадени од надлежен орган.

За лекарот странски државјанин со одобрение за постојан престој, лиценцата важи седум години, односно до времето на престанување на одобрението.


#### Член 8

Лекарот е должен секој седум години да ги докажува стручните знаења и способност за натамошна работа во структурата.

Во текот на лиценциот период лекарот е должен континуирано да се едуцира и да го потврдува своето стекнато знаење.

Горната старосна граница за приложување на доказите за обавена континуирана едукација е 56 години наполнети во календарската година во која лиценцата истекува.

По истекот на 65-та година од животот, лекарот може да ја задржи лиценцата за работа, ако секоја година доставува на Комората лекарско уверение дека е способен за работа.



Начинот на стекнувањето на стручните знаења и оспособеност, во еден лиценцен период поблиску е регулиран со Правилникот за континуирана едукација.

#### Член 9

За време на лиценциот период доказите за обавената континуирана едукација лекарот може да ги достави во Комората, заради верификација.

Валдноста на доказите за обавена континуирана едукација ја цени Комисијата за стручни прашања.

Валоризираните докази за обавена континуирана едукација за секој лекар се внесуваат во Регистарот на лекарите.

#### Член 10

Барањето за продолжување на лиценцата со потребните докази за обавена континуирана едукација доколку тие претходно

не се внесени во Регистарот, лекарот ги поднесува до Комората шест месеци пред истекот на лиценцата.

Со барањето и доказите за обавена континуирана едукација се доставува и лекарско уверение за здравствена способност.

За поднесено барање се добива писмена потврда.

#### Член 11

Приложените докази за обавената континуирана едукација ги верифицира Комисијата за стручни прашања на Комората и дава предлог за продолжување на лиценцата до комисијата за етички и правни прашања на Комората.

#### Член 12

Доколку, лекарот, согласно член 10 од овој Правилник, не поднесе барање за продолжување на лиценцата, Комората писмено ќе го опомене дека треба да ја продолжи лиценцата и дека не доставил докази за обавена континуирана едукација.

Ако шест месеци по писмената опомена лекарот не поднесе барање за продолжување на лиценцата со потребните докази за обавена континуирана едукација, лиценцата времено му се одзема до исполнувањето на условите за продолжување, но најмногу до две години.

Доколку лекарот не се јави за продолжување на лиценцата по времето определено во претходниот став, за повторно добивање на лиценца за работа се применуваат одредбите од член 4 и член 5 точка 8) од овој Правилник.

#### Член 13

Пред да ја продолжи лиценцата комисијата за етички и правни прашања на Комората ќе провери во Регистарот, дали лекарот во овој период не е осудуван за потешка повреда на Кодексот на медицинската деонтологија, или за дела од член 4 став 2, точка 4 и член 21, точка 5 од овој Правилник.

#### Член 14

По проверувањето, Комората со решение го известува лекарот за продолжување на лиценцата, односно за поинаквата одлука.

Во случај на продолжување на лиценцата, лекарот добива лиценца со првобитниот број и дополнителна ознака за продолжувањето.

#### Член 15

Лекарот кој што не ги исполнува условите од став 2 од член 8 од овој Правилник, треба да мине проверка на стручните знаења и способности.

Текот и содржината на проверката на знаењата и оспособеноста поблиску се уредени со Правилникот за проверка на стручните знаења и способности.

#### Член 16

Лекарот кој што успешно ја поминал проверката на знаењата и оспособеноста, потврдата за поминалата проверка ја приложува кон барањето за продолжување на лиценцата, согласно членот 10.

#### Член 17

Лекарот кој што нема успешно да ја мине проверката на знаењата и на стручната способност во прв обид, или кој неправдано нема да дојде на проверка во одредениот рок, на свој

трошок треба дополнително стручно да се оспособува на соодветно стручно подрачје во установите кои се овластени за стручно усовршување.

Содржината и траењето на дополнителното стручно оспособување се уредува со Правилникот за проверка на стручни знаења и способности.

#### Член 18

По завршеното стручно обучување, до Комората се поднесува писмено барање за втора проверка на стручната оспособеност.

Кон барањето од претходниот став на овој член, се поднесува и документот за завршеното обучување за втора проверка на знаењата и на стручната способност.

Натамошната постапка за добивање на лиценца се одвива согласно одредбите на овој Правилник за доделување на лиценца.

### IV. ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА

#### Член 19

По втората неуспешна проверка на стручната оспособеност односно ако кандидатот неоправдано не се јави на повикот за обавување на проверката, Комората на кандидатот му ја одзема лиценцата.

Решението за одземање на лиценцата, со наведување на времетраењето на одземањето и видот на работата која веќе не смее да ја извршува, го потпишуваат претседателот на Комората и претседателот на Комисијата за етнички и правни прашања.

За решението се известуваат Министерството за здравство, организациите за здравствено осигурување и организацијата во која кандидатот е вработен.

Решението се објавува во Билтенот на Комората.

Во рок од осум дена од врачувањето на решението за одземање на лиценцата, лекарот е должен да ја врати лиценца. Ако тоа не го стори во определен рок, почнува да се применува суспензија од дејноста за која му е одземена лиценцата.

#### Член 20

Одземањето на лиценцата е времено или трајно.

Одземањето се однесува на вршење на севкупната дејност, или само на дел од дејноста за која е издадена лиценцата.

За обавување на здравствената дејност за која не му е одземена лиценцата, потребно е лекарот да достави до Комората ново барање за лиценца за работа.

#### Член 21

Временото одземање на лиценцата е можно во следниве случаи

- 1) ако се утврди дека лекарот со својата работа го загрозува здравјето или животот на болниот;
- 2) согласно член 12 и 19 од овој Правилник,
- 3) ако на лекарот со правосилна пресуда времено му е забрането или оневозможено вршење на дејноста односно на професијата,
- 4) ако се утврди дека лекарот не исполнува други услови за вршење на дејност; и
- 5) ако повеќе од 6 месеци не плаќа членарина во Комората

#### Член 22

За времено одземање на лиценцата решава Извршниот одбор на Комората по предлог на Комисијата за етнички и правни прашања, или на извршителите на стручниот надзор, по барање на Судот на честа или на Собранието на Комората

Временото одземање на лиценцата може да трае најмногу две години.

#### Член 23

По истекот на времето наведено во решението за времено одземање на лиценцата, лекарот поднесува писмено барање до Комората за повторно добивање на лиценцата.

Најдоцна 30 дена по пристигнувањето на барањето, Извршниот одбор на Комората одлучува по барање за нова лиценца.

#### Член 24

Трајно одземање на лиценцата е можна во следниве случаи:

- 1) ако лекарот ја прекине лекарската практика за повеќе од две години, без за тоа да ја извести Комората;
- 2) ако на лекарот со правосилна пресуда трајно му е забрането, или оневозможено извршување на дејноста или професијата;
- 3) трајна неспособност за работа.

### V. ЖАЛБИ

#### Член 25

На решението за одземање на лиценцата, лекарот може да се жали во рок од 14 дена од приемот на решението, до Собранието на Комората кое жалбата ја разгледува на својата прва наредна седница по приемот на жалбата и може постапката да ја врати на повторно разгледување.

Одлуката на Собранието на Комората е конечна.

#### Член 26

Во случај на точка 1 од член 21, жалбата не го задржува временото одземање на лиценцата.

#### Член 27

Лекарите, кои согласно член 203 од Законот за здравствена заштита имаат лиценца за работа, пов образец за лиценца, согласно овој Правилник ќе добијат во текот на 1995 година.

Лекарите вработени на неопределено време во воените здравствени установи на денот на стапувањето во сила на овој Правилник, лиценца за работа ќе добијат во текот на 1995 година.

#### Член 28

До донесувањето на Правилникот од член 5 став 2, член 15 став 2 и член 17 став 2 од овој Правилник, овие испити ќе се полагаат по постојните прописи

#### Член 29

Овој правилник влегува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 1105-164  
1 април 1995 година  
Скопје

Претседател на  
Лекарска комора  
на Македонија,  
д-р Алексеј Дума, с.р.

### 20.

Врз основа на член 155 став 2 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на РМ бр. 38/91 и 46/93 година) и член 14 став 1 алинеја 3, член 49 став 1, алинеја 5 од Статутот на Лекарската комора на Македонија и член 4 од Кодексот на медицинската деонтологија, Собранието на Лекарската комора на Македонија на својата седница одржана на 23.12.1994 година, донесе

### ПРАВИЛНИК за континуирана едукација

#### Член 1

Со овој Правилник се регулира начинот и постапката на освежувањето на стекнатите стручни знаења и способности на лекарите по дипломирањето преку континуирана едукација и постапката на докажување на способноста за самостојно рабо-

тење во текот на лиценциот период од седум години, определен со Правилникот за начинот и постапката за издавање и одземање на лиценцата за работа.

#### Член 2

Секој лекар е должен во текот на седумгодишен период да ги докажува своите стручни знаења и способности за самостојна работа преку стручни активности предвидени во табелата на бодови за продолжување на лиценцата што е составен дел на овој Правилник (табела) кои како континуирана едукација ќе ги верифицира Комисијата за стручни прашања на Комора (континуирана едукација).

#### Член 3

Стручните активности на Македонското лекарско друштво, на Здруженијата и Секциите на докторите на медицина и на докторите на стоматологија, на Катедрите на Медицинскиот односно на Стоматолошкиот факултет во Скопје и Лекарската комора на Македонија се верифицираат од Комисијата за стручни прашања како континуирана едукација и се бодираат согласно табелата, заради продолжување на лиценците на лекарите учесници на овие активности.

Други организатори на стручни медицински активности истите треба да ги пријават до Комисијата за стручни прашања на Комората најмалку шест месеци пред одржувањето, заради верификација како континуирана едукација.

#### Член 4

Во работата на Комисијата за стручни прашања при верификација на секоја стручна активност како континуирана едукација и определувањето на бројот на бодови потребни за продолжување на лиценцата можат да учествуваат четири претставници на Министерството за здравство, на МАНУ – Медицинско одделение, Македонското лекарско друштво, Деканатот на Медицинскиот факултет, Деканатот на Стоматолошкиот факултет и други истакнати стручњаци од областа на стручната манифестација која се верифицира.

#### Член 5

За продолжување на лиценцата во текот на лиценциот период од седум години лекарот е должен да обезбеди 100 бодови.

#### Член 6

За продолжување на лиценцата, до Комисијата за стручни прашања, лекарот поднесува барање кои кое е должен да приложи и писмени докази за начинот на неговото учество на стручни активности заради верификација како континуирана едукација и бодирање во смисла на одредбите на овој Правилникот.

#### Член 7

Како доказ за обавена соодветна континуирана едукација во смисла на член 6 од овој Правилник се смета:

– стручно усвојување во земјата и странство (точка 1 од табелата) - документ издаден од институцијата во која се извршило усвојувањето;

– за учество на стручни активности организирани од организаторите наведени во член 3 од овој Правилник – потврда од организаторот и оригинална програма;

– за учество на републички и меѓународни стручни активности и собири (точка 3 до 6 од табелата) програма и писмен доказ за начинот на учеството, издаден од организаторот;

– за индивидуална стручна активност (точка 7 до 9 од табелата) – приложени издадени учебници и стручни книги, монографии, публикации и други трудови.

#### Член 8

За секоја верифицирана стручна активност како континуирана едукација Комисијата за стручни прашања на лекарот издава решение, во кое покрај името и презимето на лекарот, темата, организаторот, времето на одржаната стручна активност и својството на учество на лекарот, согласно табелата го определува и бројот на бодовите, кои се внесуваат во Регистрот на лекарите.

Решението го потпишуваат Претседателот на Комората и Претседателот на Комисијата за стручни прашања.

Врз основа на решението од став 1 на овој член, Комисијата за стручни прашања поднесува предлог до Комисијата за етичките и правни прашања за продолжување на лиценцата.

#### Член 9

Секое раководно лице на јавна или приватна здравствена организација, односно ординација е должно да им овозможи на вработените лекари учество на стручни медицински активности, заради континуирана едукација, согласно одредбите на Кодексот на медицинската деонтологија.

#### Член 10

Пријавени стручни активности од организаторите наведени во член 3 на овој Правилник најмалку шест месеци пред одржувањето, се објавуваат во Билтенот на Комората.

#### Член 11

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 1105-363  
14 јули 1994 година  
Скопје

Претседател на  
Лекарската комора на  
Македонија,  
д-р Алексеј Дума, с.р.

**ТАБЕЛА**  
**НА БОДОВИ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА**

	лекари од општа практика	лекари специјалисти
1. Стручно усвојување во повисоко ниво од 3 до 5 дена	15 до 30	15 до 30
до 30 дена	25 до 50	25 до 50
до 360 дена	50 до 100	45 до 90

2. Стручна активност на организаторите од член 3 пасивно учество	15 до 30	15 до 30
Стручна активност на организаторите од чл. 3 активно учество	40 до 80	20 до 40
3. Републички стручни собири конгреси и слично пасивно учество	20 до 40	10 до 20
Републички стручни собири конгреси и слично активно учество	35 до 70	25 до 50
4. Меѓународни стручни собири Конгреси и слично пасивно учество	30 до 60	20 до 50
Меѓународни стручни собири Конгреси и слично активно учество	45 до 90	45 до 90
5. Поканет предавач или модератор – Република	50 до 100	40 до 80
6. Поканет предавач или модератор – интернационален	100	100
	автор	коавтор
7. Издадени учебници, монографии стручни книги кое се рецензирани	50 до 100	50 до 100
8. Објавени рецензирани трудови во странски стручни списанија	50 до 100	25 до 50
9. Објавени рецензирани трудови во домашни стручни списанија	20 до 40	10 до 20

**21.**

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр. 38/91) и член 14 од Статутот на Лекарската комора на Македонија, Собранието на Лекарската комора на Македонија на седницата одржана на 27.05.1993 година донесе

**ПРАВИЛНИК  
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА, ПОСТАПКА И РАБОТА НА  
СУДОТ НА ЧЕСТА ПРИ ЛЕКАРСКАТА КОМОРА  
НА МАКЕДОНИЈА**

**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Овој Правилник ги утврдува организацијата на Судот на честа, поведувањето на постапката, мерките што ги изрекува, постапката пред првостепениот совет, постапката пред второстепениот совет, повторувањето на постапката, трошоците во постапката и извршувањето на мерките.

**Член 2**

Судот на честа при Лекарската комора на Македонија (во понатамошниот текст Судот) е орган на Лекар-

ската комора на Македонија, кој ја врши својата функција утврдена со Закон, Статутот на Лекарската Комора на Македонија (во понатамошниот текст Статутот), Кодексот на медицинската деонтологија и овој Правилник.

**Член 3**

Судот во вршењето на својата функција е независен и суди врз основа на Уставот, Законот, Статутот, Кодексот на медицинската деонтологија и овој Правилник.

Седиштето на Судот е во Скопје.

**Член 4**

Пред Судот може да одговара само член на Лекарската комора на Македонија (во натамошниот текст Комора).

**Член 5**

Судот суди во Совет.

**Член 6**

Работата на Судот е јавна.

Јавноста во расправањето пред Судот може да биде исклучена од причини на професионална тајна и моралот.

## Член 7

Во постапката пред Судот како правило се применуваат одредбите од Законот за кривична постапка, доколку со Статутот и овој правилник не е поинаку определено.

## Член 8

Сите учесници во постапката пред Судот, како и органите, телата и облиците на организирање на Комората се должни на Судот да му ги доставуваат актите, списите, податоците и известувањата, кои се потребни за одлучување во постапката.

Членовите на Комората се должни на барање на Судот да ги достават на увид потребните документи за потребите на постапката.

## Член 9

За својата работа Судот го известува Собранието на Комората со поднесување на годишен извештај.

## Член 10

Материјали и други услови за работа на Судот обезбедува Комората.

## II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СУДОТ

## а) Состав на Судот

## Член 11

Судот го сочинуваат Претседател на Судот, претседатели на првостепени совети и второстепениот совет, судии, обвинител и бранител.

## Член 12

Членовите на Судот се избираат на четири години.

## Член 13

Претседателот на Судот, обвинителите и бранителот даваат свечена изјава пред Претседателот на Комората.

Другите членови на Судот свечената изјава ја даваат пред Претседателот на Судот.

## Член 14

Свечената изјава гласи:

„Изјавувам дека во својата работа ќе се придржувам кон Уставот, Законите и актите на Комората и дека доверената функција ќе ја вршам совесно и непристрасно“.

## б) Судски совети

## Член 15

Во Судот се формираат првостепени совети и второстепен совет.

## Член 16

Првостепениот совет ги утврдува фактите и врз основа на нив одлучува за одговорноста и примената на мерките за повреда на нормите на Кодексот на Медицинската деонтологија, законите и Статутот.

Советот од став 1 на овој член работи во состав од Претседател на совет и двајца членови од редот на судиите избрани да судат во прв степен, што ги определува претседателот на Судот за секој конкретен случај.

## Член 17

Второстепениот судски совет одлучува по жалбите против одлуките на првостепените судски совети.

Второстепениот судски совет е составен од Претседател на Советот, и четири судии избрани да судат во второстепениот совет.

## в) Општа седница на советите

## Член 18

Општата седница на советите ја сочинуваат сите членови на првостепените и на второстепениот совет.

На општата седница се разгледуваат прашања и утврдуваат правни ставови од значење за изедначување на судската практика.

Општата седница ги следи и ги оценува појавите со кои се загрозуваат етичките должности и права и се заземаат начелни мислења за тие појави, заедно со Комисијата за етички и правни прашања.

## Член 19

Општата седница ја свикнува и со неа раководи Претседателот на Судот.

Во случаите од член 18 став 3, од овој Правилник, општата седница ја свикнуваат претседателот на Судот и претседателот на Комисијата за етички и правни прашања.

г) Претседател на Судот и негов заменик.

## Член 20

Претседателот на Судот го претставува Судот, ја организира работата, го утврдува составот на советите, ги свикнува општите седници на Советите и раководи со нивната работа, како и врши други работи утврдени со овој правилник.

## Член 21

Заменикот на Претседателот на Судот ги врши правата и обврските на Претседателот на Судот во негово отсуство и му помага во работата.

д) Обвинител на Комората.

## Член 22

Обвинителот на Комората или по негово овластување заменикот на обвинителот, му ги доставува на претседателот на Судот пријавите за повреда на Законот, Статутот или Кодексот на медицинската деонтологија.

## Член 23

Обвинителот или неговиот заменик, води истрага, на судењето, ги сослушува предложените сведоци и други лица, собира документи и други докази, бара потребна правна помош од Комората, Министерството за здравство, Судот и други органи, поставува прашања, одбива пријава како неаргументирана и врши други работи од негова надлежност, определени од Статутот, овој правилник и Кодексот на Медицинската деонтологија.

Обвинителот има право и должност да учествува во постапката пред Судот, но не и за време на одлучувањето и гласањето во судскиот совет.

## Член 24

Обвинителот во вршењето на својата работа е самостоен и независен.

ѓ) Бранител на Комората.

## Член 25

Бранителот на Комората, ги застапува интересите на тужениот член на Комората пред Судот.

Тужениот член на Комората има право да избере еден од десетте бранители на Комората или да определи друго лице што ќе го застапува пред судот.

Во случај тужениот член на Комората да не определи свој бранител, судот може да му определи бранител по службена должност од редот на бранителите на Комората.

е) Секретар на Судот.

## Член 26

Секретарот на Судот прима предлози и други поднесоци, се грижи за водење на деловни книги на Судот и евиденција за изречените мерки, дава потребни известувања и упатства на странките, се грижи за обезбедувањето на услови за одржување на расправи и седници на советите, контактира со подносителот на барањето



за поведување на постапка и противникот за спогодбено решавање на спорот, учествува во организацијата на општите седници на советите, ги извршува административните работи за потребите на советите, води записник на општите седници на советите, врши пресметка на трошоците на постапката во врска со работата на судските совети и извршува други работи со кои се обезбедуваат услови за работа на Судот.

#### Член 27

Секретарот на Судот го именува Извршниот одбор на Комората по предлог на Секретарот на Комората и е во работен однос во Комората.

Секретарот на Судот е дипломиран правник.

### III МЕРКИ ШТО ГИ ИЗРЕКУВА СУДОТ

#### Член 28

Судот може да ги изрече следните мерки:

1. Опомена;
2. Јавна опомена;
3. Условно одземање лиценца најмногу до три години;
4. Времено одземање лиценца најмногу до една година;
5. Трајно одземање на лиценцата.

Мерките од став 1 на овој член се изрекуваат во зависност од тежината на повредата, начинот на кој е сторена и последиците што ги предизвикала.

Судот во својата одлука утврдува во кои гласила изречената мерка од ставот 1 точката 2 од овој член ќе биде објавена. Мерката трајно одземање на лиценцата може да ја донесе Собранието на Комората на предлог на Извршниот одбор.

За секоја изречена мерка Судот ја известува организацијата во која е вработен членот на Комората.

#### Член 29

При изрекувањето на мерките, Судот ги зема предвид сите околности кои се од влијание на изборот на мерките (отежителни и олеснителни околности), а особено тежината на повредата и последиците што настанале или можеле да настанат за угледот на лекарската професија, условите под кои се сторени, значењето на дејноста, како и тоа дали на членот на Комората порано му била изречена мерка, за каква повреда и колку време од тогаш изминало.

#### Член 30

Во случај против членот на Комората да се води постапка за повеќе повреди, спрема него се изрекува единствена мерка.

### IV. ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА

#### Член 31

Пријава за поведување на постапка до обвинителот можат да поднесат:

1. Претседателот на Комората, претседателот на Комисијата за етички и правни прашања, претседателот на Одборот на Комората;
2. Министерството за здравство;
3. Македонското лекарско друштво.
4. Организацијата во која работи лекарот директор или управникот во јавна здравствена организација по претходно мислење на стручниот колегиум, односно работодавачот во приватна здравствена организација или ординација што врши дејност со личен труд
5. Јавниот обвинител; и
6. Оштетениот.

Тужителот ги обезбедува потребните докази

#### Член 32

По добивањето на пријавата за поведување на постапка, обвинителот е должен да оцени дали постои

основ за прифаќање на пријавата за повреда на етичките должности и права и дали се обезбедени материјални докази за тоа.

До колку, обвинителот најде дека постојат основи, поднесува обвинение за поведување постапка до Судот. Кон барањето ги доставува пријавата, материјалните и други докази.

До колку, обвинителот најде дека не постои основ за поднесување обвинение за поведување постапка, тој со решение ќе ја отфрли пријавата и за тоа ќе го известат подносителот на пријавата.

Подносителот на пријавата има право на жалба во рок од 8 дена од приемот на решението до Извршниот одбор.

#### Член 33

Постапката пред Судот се поведува со обвинение што го поднесува обвинителот.

#### Член 34

Обвинителот обвинението ќе го поднесе откако ќе прибере соодветна дополнителна документација во врска со наводите во пријавата, а најдоцна во рок од 3 месеци по добивањето на пријавата.

#### Член 35

Обвинението се поднесува во толкав број примероци колку што има обвинети и два примероци за Судот.

#### Член 36

Обвинението треба да содржи: назив на Судот, име и презиме на обвинетиот, опис на повредата, во поглед на начинот, времето и местото на извршувањето, докази, причини врз кои се заснова основното сомнение дека повредата е сторена, предлог обвинетиот да биде огласен за виновен и да му биде изречна мерка.

#### Член 37

Обвинителот го доставува обвинението до Претседателот на Судот, кој го проследува до надлежниот судски совет.

#### Член 38

Обвинителот може да се откаже од поднесеното обвинение до завршување на претресот.

### V. ПОСТАПКА ПРЕД ПРВОСТЕПЕНИОТ СОВЕТ

#### а) Подготвување на претрес

#### Член 39

По приемот на обвинението, претседателот на првостепениот совет испитува дали обвинението е допуштено и уредно.

Претседателот на првостепениот совет со решение ќе го отфрли обвинението:

1. Ако Судот не е надлежен по него да постапува;
2. Ако постапката поради иста повреда и спрема ист учесник е веќе поведена, ако е постигнато претходно помирување или е правосилно окончана;
3. Ако извршителот не е член на Комората;
4. Ако обвинетиот од моментот на извршувањето на повредата до окончувањето на постапката, престанал да се занимава со здравствена дејност.

Кога обвинението не содржи податоци кои овозможуваат по него да се постапува и ако недостатоците во обвинението не бидат отстранети во рок од 8 дена од доставувањето на барањето, обвинението да се уреди, претседателот на советот со решение ќе го отфрли обвинението.

#### Член 40

Претседателот на првостепениот совет го доставува

Обвинетиот може да му достави на Судот приговор на обвинение во рок од 8 дена од денот на доставувањето на обвинението.

#### Член 41

Заради потполно разјаснување на работите и заради скратување на постапката, првостепениот совет може ако најде дека е тоа потребно, да ги повика обвинителот и обвинетиот или само еден од нив, во рок кој не може да биде подолг од 15 дена, писмено да поднесат до Судот одредени објаснувања или дополненија на своите писмени поднесоци, како и одредени докази, а обвинителот да се изјасни за наводите на поднесениот приговор на обвинението.

На начинот од претходниот став, првостепениот совет може да постапува и ако обвинетиот во одреден рок не поднесе приговор на обвинението.

#### Член 42

Првостепениот совет може да донесе одлука за предметот на обвинение и без закажување на претрес, ако врз основа на обвинението и приговорот на обвинението најде дека таква одлука може да се донесе.

Во случаите од претходниот став со одлуката, Судот може да ја изрече само мерката „Опомена“.

### б) Претрес

#### Член 43

Претресот се води пред првостепениот совет.

Претресот го закажува претседателот на советот, водејќи сметка на странките да им остане доволно време да се подготват, но не помалку од 8 дена.

#### Член 44

Претседателот на Советот го отвара претресот и утврдува дали сите повикани се присутни и дали се уредно поканети.

Ако обвинетиот не дојде, а Судот нема докази дека е уредно повикан, Советот донесува решение претресот да се одложи и се закажува нов претрес.

#### Член 45

Со претресот раководи претседателот на советот.

Претседателот на Советот најнапред му дава збор на обвинителот, а потоа го повикува обвинетиот да ја изнесе својата одбрана.

Претседателот на советот дава и одзема збор, поставува прашања, бара објаснувања, ги соопштува одлуките на советот и се грижи за одржување на редот на претресот.

Прашања можат да поставуваат како и да бараат појаснувања и членовите на советот.

#### Член 46

Советот ги утврдува фактите врз основа на докази, се грижи во текот на претресот да се изнесуваат и утврдуваат сите важни факти, го заклучува претресот, одлучува за исклучување на јавноста и ги презема сите работи од значење за утврдување на одговорноста.

Ако после одлагањето на претресот советот ја продолжи расправата во изменет состав, претресот мора да почне одново, но исказите на сведоците и вештаците можат само да се прочитаат.

#### Член 47

Советот ги утврдува фактите врз основа на изјави на странките, исправите, извештаите на вештите лица и сослушувањето на сведоците.

Советот може да изведува и докази кои не се предложени.

#### Член 48

Кога ќе се изведат доказите кои советот ги прифатил и кога ќе се разјаснат сите факти, важни за одлу-

ката, странките можат да дадат своја оценка за изведените докази, а потоа претседателот на советот објавува дека претресот е завршен.

#### Член 49

Против решенијата со кои се води претресот не е дозволена посебна жалба.

#### Член 50

За текот на претресот се води записник.

Записникот содржи: назив на Судот, состав на советот, опишување на повредата, ден, месец и време на претресот, податоци за странките, одбраната и другите наводи на странките, констатација за читање на писмени докази, искази на сведоците и вештаците, решенија кој советот ќе ги донесе во текот на претресот и други дејствија, кои се преземени на претресот.

Записникот го пишува записничар по гласно диктирање од страна на претседателот на советот,

Текстот во записникот не смее да се брише и менува, а прецртаните места мора да останат читливи.

Записникот го потпишува претседателот на советот, обвинителот, обвинетиот и записничарот.

#### Член 51

Ако пред советот е дадена изјава за повлекување на обвинението, се донесува решение за запирање на постапката.

#### Член 52

Ако советот најде дека обвинетиот сторил повреда и дека за тоа е одговорен, ја утврдува неговата одговорност и му изрекува мерка утврдена со Статусот на Комората и овој Правилник.

#### Член 53

Ако советот најде дека обвинетиот не сторил повреда, или нема докази дека повредата е сторена, се донесува одлука со која го ослободува од обвинението.

#### Член 54

Одлуката се донесува со гласање.

Одлуката е донесена, ако за неа се изјасниле мнозинството на членови од советот.

Претседателот на советот гласа последен.

#### Член 55

Во текот на гласањето, советот може да одлучи одново да отвори претрес, ако најде дека некои важни факти не се утврдени, односно дека некои потребни докази не се изведени.

#### Член 56

За гласањето и одлучувањето се доставува посебен записник.

Записникот од став 1 од овој член го потпишуваат претседателот и членовите на советот.

Записникот се чува во затворен плик.

#### Член 57

Во посложените случаи, советот може да одлучи донесувањето на одлуката да го одложи најмногу за три дена.

#### Член 58

Писмено изготвена првостепена одлука содржи увод, изрека, образложение и правна поука.

Уводот содржи назив на Судот, состав на Судот, податоци за учесниците, предметот на постапката, ден на заклучувањето на претресот и кој бил присутен од учесниците, како и ден кога е донесена одлуката.

Изреката содржи податоци за обвинетиот, опис - диспозитив на повредата, изречената мерка, одлука за ослободување од одговорност за повредата опишана во

диспозитивот, како и одлуката за трошоците во постапката.

Правната поука содржи упатство за правото на жалба во рок од 15 дена од приемот на одлуката до второстепениот совет.

## VI. ПОСТАПКА ПРЕД ВТОРОСТЕПЕНИОТ СОВЕТ

### Член 59

Против одлуката на првостепениот совет, странките во постапката можат да поднесат жалба до второстепениот совет во рок од 15 дена по приемот на одлуката.

Жалбата треба да содржи:

1. Означување на првостепената одлука,
  2. Изјава дали одлуката се напаѓа во целина или делумно,
  3. Причини за жалбата,
  4. Потпис на подносителот.
- Жалбата го задржува извршувањето на одлуката.

### Член 60

Одлуката може да се напаѓа поради:

- битна повреда на постапката,
- погрешно и непотполно утврдена фактичка состојба,
- погрешна примена на материјално право,
- изречената мерка и
- донесената одлука за трошоците во постапката.

### Член 61

Жалбата во потребен број примероци се доставува до Судот.

Неблаговремената и недозволената жалба ја отфрла со решение, претседателот на првостепениот совет.

Жалбата која што не е потпишана или од која што не може да се заклучи која одлука се напаѓа, Претседателот на првостепениот совет ја отфрла, ако недостатоците не бидат отстранети во рок од 8 дена од доставувањето на барањето, жалбата да се дополни.

### Член 62

Примерок од благовремената и допуштена жалба, се доставува на другата странка која може во натамошниот рок од 8 дена да поднесе одговор на жалба.

### Член 63

За жалбата се одлучува на седница на второстепен совет.

Пред второстепениот совет постапува обвинителот. Второстепениот совет, одлучувајќи по жалбата може да одлучи и да ги повика обвинетиот и обвинителот.

### Член 64

Советот ја испитува првостепената одлука во границите на наводите на жалбата, со тоа што по службена должност внимава на битните повреди на постапката и погрешната примена на материјалното право.

### Член 65

Советот со одлука ќе ја потврди обжалената одлука, ако најде дека е правилна.

Советот со решение ќе ја укине нападнатата одлука и ќе го врати предметот на повторна постапка, ако најде дека е сторена битна повреда на постапката или ако фактичката состојба е погрешно и непотполно утврдена.

Советот со решение ќе ја укине нападнатата одлука и ќе го отфрли обвинението, ако најде дека донесувањето на одлуката не спаѓа во надлежност на Судот, ако за истата повреда према ист учесник, постапката веќе правосилно е завршена или ако обвинението е неблагоприятно.

### Член 66

Советот со одлуката ќе ја преправи нападнатата одлука, ако најде дека фактичката состојба е правилно утврдена, но материјалното право или изречената мерка не се правилно применети или се погрешно оценети исправите, а нападнатата одлука исклучително се заснова на тие докази или дека е пречекорено обвинението.

### Член 67

Советот не може да донесе одлука на штета на обвинетиот во поглед на одговорноста за повредата, ако само тој поднел жалба.

### Член 68

Писмено изработената одлука, односно решение на второстепениот совет содржи увод, изрека и образложение.

Одлуката на второстепениот совет е конечна.

### Член 69

Првостепениот совет е должен на повторниот претрес да ги изведе и расправи сите спорни прашања, на кои укажал второстепениот совет.

На повторниот претрес странките можат да изнесуваат нови факти, да предлагаат нови докази.

### Член 70

Против решението на првостепениот совет, дозволена е жалба во рок од 8 дена по приемот на решението, ако со овој Правилник не е одредено поинаку.

### Член 71

За спорови кои се водат пред Судот на име депозит, уплатува средства, чија висина ја определува Извршниот одбор на Комората.

Со средствата од депозитот се врши компензација на трошоците на постапката, според ценовникот за трошоците што го утврдува Извршниот одбор.

## VII. ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКАТА

### Член 72

Трошоците на постапката ги опфаќаат трошоците на Судот, учесниците, сведоците, вештаците и толкувачот.

Трошоците на Судот ги сочинуваат надоместоците за работа на членовите на првостепениот и второстепениот совет, како и надоместоците на патните, и дневните трошоци на тие совети.

Трошоците на учесниците ги сочинуваат патните трошоци на обвинетиот, наградата и патните трошоци на неговиот бранител, надоместокот на обвинителот, односно неговиот заменик и трошоците за извршување на одлуките.

Трошоците на сведоците ги сочинуваат патните трошоци, дневниците и надоместокот на личен доход.

### Член 73

Трошоците на постапката ги сноси обвинетиот, ако е одговорен за сторената повреда.

Ако обвинението е отфрлено или постапката е запрена или обвинетиот е ослободен од обвинението, трошоците на постапката ги сноси Комората, ако постапката е водена по обвинителот, односно неговиот заменик.

Во случаите од став 2 од овој член, Судот може според околностите на случајот, а особено ако обвинетиот дал повод или придонел за покренување на постапката, да одлучи трошоците во постапката во целост или делумно да ги сноси обвинетиот.

Независно од исходот на постапката, секоја странка ги сноси трошоците на постапката кои ги предизвикал по своја вина.

## VIII. ПОВТОРУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА

## Член 74

Повторувањето на постапката може да се побара ако по правосилната одлука на Судот се утврдат нови факти или докази кои постоеле и порано, но не биле познати во текот на постапката, а заради нив, одлуката на Судот би била ослободување или пак мерката би била поблага.

## Член 75

По предлогот за повторување на постапката решава советот што ја донел одлуката.

Ако предлогот за повторување на постапката се уважи, претходната одлука во целост се поништува или пак само во точките заради кои постапката се повторува.

Против одлуката по предлогот за повторување на постапката е допуштена жалба до второстепенниот совет.

## IX. ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ

## Член 76

Мерката „Опомена“ се извршува со доставување на одлуката на обвинетиот.

## Член 77

Мерката „Јавна опомена“ се извршува со објавувањето на одлуката.

Советот може да одлучи во изреката на одлуката, мерката јавна опомена да се објави во дневни весници и други јавни гласила, ако повредата е од потешка приroda или е извршена на пошироко подрачје.

## Член 78

Мерките времено одземање на лиценцата, условно одземање на лиценцата и трајно одземање на лиценцата се извршуваат со доставување на Одлуката до Министерството за здравство и на организацијата во која членот на Комората е вработен.

## X. ЗАСТАРЕНОСТ НА ПОВЕДУВАЊЕТО НА ПОСТАПКАТА ПРИ ИЗВРШУВАЊЕТО НА МЕРКИТЕ

## Член 79

Постапката за повреда не може да се поведе, ако изминало повеќе од една година од дознавањето за повредата, ниту по протекот на 2 години од денот на сторувањето на повредата.

## Член 80

Извршувањето на изречената мерка за повреда застарува, ако измине една година од конечност на одлуката со која е изречена.

## XI. ЕВИДЕНТИРАЊЕ БРИШЕЊЕ НА МЕРКИТЕ

## Член 81

Евиденцијата на мерките за повреда ја водат Судот врз основа на конечни, односно правосилни одлуки.

Во евиденцијата се внесува името на обвинетиот, организацијата во која работи, видот на повредата, изречената мерка, и датум на конечност, односно правосилноста на одлуката.

## Член 82

Мерката опомена се брише од евиденцијата по истекот на рокот од една година, а мерките јавна опомена, условно одземање лиценца и времено одземање лиценца во рок од две години од конечност, односно правосилноста на одлуката ако обвинетиот до тогаш не стори нова повреда.

## XII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

## Член 83

Овој правилник влегува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 1401-161  
20 мај 1993 година  
Скопје

Лекарска комора на Македонија,  
Претседател,  
д-р Алексеј Дума, с.р.

Огласен дел

## СУДСКИ ОГЛАСИ

## ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I – Скопје се води спор за право на сопственост по тужбата на тужителот Рамаданов Рахим од Скопје ул. „Коста Абрашевиќ“ бр. 16, против тужениот Хусеинов Хусеин, сега со непознатото место на живеење, Вредност на спорот неодредена.

За привремен застапник на тужениот му е назначен адвокат Јово Велјановски од Скопје, истиот ќе го застапува тужениот или неговиот полномошник не ќе с. појави пред судот, односно додека органот за старателство не ќе го извести судот дека поставил старател.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје, XII.П.бр 4518/92-I. (177)

Пред Општинскиот суд Скопје I-Скопје се води постапка за утврдување право на сопственост на идеален дел од куќа и право на трајно користење на идеален дел од земјата од тужителот Милами Лачи од Скопје против тужените Јаја Магбула, Мустафа Накија, Реџепов Мустаф и Реџепов Шабедин, со непозната адреса во странство. Се повикуваат тужените да се јават во рок од 15 дена од објавување на огласот во Службен весник на РМ. По истекот на овој рок судот ќе им постави привремен старател кој ќе ги застапува нивните интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Општинскиот суд Скопје I-Скопје, IV.П.бр. 649/95. (779)

Општинскиот суд Скопје I-Скопје постави привремен застапник на тужената Миновска Димче Ефталија со непознатото престојувалиште бидејќи пред овој суд е поведена постапка по тужбата на тужителот Лазовски Драги од Скопје, ул. „Иван Цанкар“ бр. 5-б, поранешно „121“ бр. 13, за утврдување на право на сопственост по основ на купопродажба и одршка.

За привремен застапник на тужената и е поставен адв. од Скопје Васил Ковачевски, ул. „Горѓи Сугаре“ бр. 8/1-15, кој ќе ги штити правата и интересите на тужената, сè додека таа или нејзин полномошник не се појават пред овој суд, односно додека Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општините на град Скопје не го извести судот дека е поставен старател на тужената.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје, XIX.П.бр. 1136/95. (198)

## ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје е поведен спор по тужбата на тужителот Трајко Кикерковски од Скопје против тужениот Лукиќ Веселин од Скопје, булевар „Јане Сандански“ бр. 106/25, сега со непозната адреса, за исполнување на договор и признавање право на сопственост.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во судот или да назначи свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му определи привремен застапник кој во оваа постапка ќе ги штити неговите интереси до правосилното завршување на спорот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, VII.П.бр. 2779/94. (199)

Пред Општинскиот суд во Гостивар е заведен граѓански спор по тужбата на тужителот Мехмети Фета од Гостивар против тужениот Таири Зеќир од Гостивар, сега со непозната адреса во Германија, за надомест на штета. Вредност 280 германски марки.

На тужениот Таири Зеќир од Гостивар му се поставува за привремен застапник Хајдари Шефајет од с. Чајле, дипломиран правник, кој ќе го застапува тужениот сè додека тој или негов полномошник односно застапник не се појават пред судот, односно сè додека Органот за старателство не му назначи старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 1095/94. (202)

Општинскиот суд во Гостивар врз основа на чл. 84 ст. 2 т.4 од ЗПП на тужениот Ислами Шабан од с. Врапчиште сега со непозната адреса на живеење, во спорот за утврдување и исполнување на договор за купопродажба по тужбата на тужителите Јанакиевски Јордан и др. од с. Галате му постави привремен старател и тоа лицето Ислами Беќир од с. Врапчиште кој ќе го застапува во постапката се додека истиот или неговиот полномошник не се појави пред судот, односно додека Органот за старателство не го извести судот дека му назначил старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 36/95. (176)

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води постапка за сопственост и владение по тужбата на тужителите Шабани Мунип, Шабани Невзат, Шабани Резак, Шабани Фекри и Шабани Абдулвахит сите од с.Д. Бањица застапуван од пол. Чедевски Марин адвокат од Гостивар против тужените Ука Лифет од Гостивар ул. „Н. Парапунов“ бр. 8, Ука Кани, Ука Исмаил и Ука Јакуп сите од Гостивар со непозната адреса во Швајцарија. Вредност на спорот 200,00 денари.

Бидејќи тужените се со непозната адреса во Швајцарија за нивни привремен застапник е назначен Фазлиу Имер стручен соработник во Општинскиот суд Гостивар, кој ќе ги застапува тужените се додека не се појават пред судот односно додека Органот за старателство не го извести судот дека им поставил старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 779/93. (197)

Пред Општинскиот суд во Гостивар во тек е граѓанска постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Хамити Дестан од с. Дебреше-гостиварско против тужената Хнатјук Ангелина од Република Хрватска со непозната адреса. За привремен застапник на тужената е назначен Имер Фазлиу стручен соработник при Општинскиот суд во Гостивар, кој ќе ја застапува во постапката се додека истата не се појави пред судот.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 188/95. (182)

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води процесна постапка за сопственост по право на наследство по тужбата на тужителот Рустеми Рустем од с. Сенокосе застапуван од пол. Исмаили Рихан адвокат од Гостивар против тужените Џабири Емуш застапуван од пол. Мустафаи Енвер адвокат од Тетово, Салии Неџмије од с. Добридол и Џабири Назиф од с. Сенокосе сега се наоѓа во Сараево – Босна и Херцеговина.

За привремен застапник е назначен Фазлиу Имер стручен соработник во Општинскиот суд Гостивар кој ќе го застапува тужениот се додека не се појави пред судот односно додека Органот за старателство не го извести судот дека му поставил старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 209/95. (183)

Пред Општинскиот суд во Гостивар во тек е граѓанска постапка за сопственоста по основ на одржувачка по тужбата на Рафајловски Василије од с. Зубовце Гостиварско подадена против тужените Колева Василка, Рафаилова Агнија, Ана, Кирил, Глигорова Вања, Иванова Анета, Лидија, Божидар и Сотирова Ратка сите од НР Бугарија со непозната адреса. Вредност на спорот 10.000 денари.

За привремен застапник на тужените за целиот тек на постапката е назначен Имер Фазлиу, стручен соработник при Општинскиот суд Гостивар.

Привремениот застапник ќе ги застапува тужените во постапката се додека тужените или нивниот полномошник не ќе се појави пред судот односно додека Органот за старателство не ќе го извести судот дека назначил старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 267/95. (195)

## ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Се повикува лицето Ајрије Љатифи, мом. Јусуфи, од с. Отља, Куманово, а сега со непозната адреса, да се јави во Општинскиот суд, Куманово во рок од 30 дена. Во спротивно, доколку не се јави, на истата во овој предмет за развод на брак ќе ѝ биде поставен привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Куманово, П.бр. 42/94. (200)

Пред Општинскиот суд во Куманово поведена е постапка по тужбата на тужителот Велији Мусли од с. Лојане, сега со место на живеење во Куманово на ул. „Васка Петковска“ 38, против тужениот Ацевски Санде од Куманово, за исполнување на договор за купопродажба. Бидејќи за тужениот Ацевски Санде од Куманово вратена е покана со констатација дека не постои такво лице на таа адреса, по барање на судот од УВР Куманово добиено е известие дека лицето Ацевски Санде се отселил од посочената адреса, ул. „Васка Петковска“ бр. 38 од Куманово, пред повеќе години и сега живеел во Скопје во н. Ченто на непозната улица и број. Се повикува тужениот Ацевски Санде од Скопје да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службени весник на Македонија“ пред Општинскиот суд во Куманово или да постави свој полномошник кој ќе го застапува во спорот. Во спротивно, по истекот на овој рок, на тужениот Ацевски Санде за привремен застапник ќе му биде поставена Јадранка Јовановска стручен соработник во овој суд, која ќе го застапува тужениот сè до правосилното окончување на овој спор, односно сè додека, тој или, негов полномошник не се јават преде судот.

Од Општинскиот суд во Куманово, VII.П.бр. 634/95. (201)

Пред Општинскиот суд во Куманово е заведена вонпарнична постапка за физичка делба по предлогот на предлагачката Јадранка Јовановска од Куманово, против противниците Спасовски Александар од Куманово, Ѓукиќ Даница од Париз, Доневи Александар, Доневи Снежана и Доневи Методија од Ниш и Наковска Славка од Крива Паланка.

Бидејќи противничката Ѓукиќ Даница од Париз се наоѓа на привремена работа во Франција чија адреса е

непозната и противниците Донеvски Александар, Донеvска Снежана и Донеvски Методија сите од Ниш се со непозната адреса од страна на судот на наведените противници им се поставува привремен застапник од редот на судските стручни соработници при Општинскиот суд Куманово и тоа Аница Аргировска стручен соработник кој ќе ги застапува противниците до окончувањето на постапката или до појавување на противниците пред судот.

Од Општинскиот суд во Куманово, IВп бр. 67/94.  
(186)

Пред Општинскиот суд Куманово поведена е постапка за издршка на дете со непозната адреса во Канада по тужбата на тужителот Додевски Роберт од Куманово против тужената Додевска мом. Спасиќ Гордана од Куманово ул. „Иван Цанкар“ бр. 9. Се повикува тужената Гордана да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ пред Општинскиот суд Куманово и или да постави свој полномошник кој ќе ја застапува во спорот.

Во спротивно, по истекот на рокот на тужената привремен застапник ќе и биде поставена Јадранка Јовановска стручен соработник во овој суд кој ќе ја застапува се до правосилното окончување на спорот односно се додека таа или нејзин полномошник не се јават пред судот.

Од Општинскиот суд Куманово, VI.П.бр. 964/95.  
(177)

Пред Општинскиот суд во Куманово се води постапка за утврдување обим на оставина по тужбата на тужителот Асани Реџеп, Асани Мевљан и Асани Ирфан од Куманово, против тужените: Аслани Беџет и Аслани Фејзи, со непозната адреса а чија последна адреса порано во Куманово на ул. „Црнотравска бр. 66. Вредност 100 денари.

Се повикуваат тужените Арслани Беџет и Аслани Фејзи да во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јават во судот или достават свој полномошник, или било кое друго лице да јави во судот ако му е позната адреса на тужените. Доколку во овој рок не се јави, тогаш судот ќе им постави привремен застапник од редот на судските стручни соработници.

Од Општинскиот суд во Куманово, V.П.бр. 830/95.  
(185)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Општинскиот суд во Т. Велес во вонпарничниот предмет ВПП 207/94 заведен со предлог на предлагачите Димче Јанев и др. од Т. Велес, против противниците Љушков Алексо, Ангел Стојанов, Боро Данов и Димитар Солев сите од Т. Велес и Златко Василковски од САД, Петре Николов од Швајцарија и Александар Крстевски од Германија за преправка на рамен кров. За привремен застапник на противниците Александар Крстевски сега со непознато место на живеење во Германија, Петре Николов сега со непозната адреса за живеење во Швајцарија и Златко Василковски со непознато место за живеење во САД го одреди Сашко Лазаров стручен соработник во Општинскиот суд Т. Велес.

Привремениот застапник Сашко Лазаров ги има сите права и должности на законски застапник по спомнатиот предмет се додека противниците Александар Крстевски, Петре Николов и Златко Василковски или нивни полномошници не се појават пред судот односно додека Органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Општинскиот суд во Т. Велес, ВПП 207/94. (178)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО РЕСЕН

Се повикува лицето Наум Блатка од с. Перово со последно место на живеење во с. Перово како и секој друг што знае за него или за неговиот живот да се јави во Општинскиот суд во Ресен во рок од три месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. Во спротивно, неговата смрт ќе се докаже по постапката што следува.

Од Општинскиот суд во Ресен, ВПП бр. 13/95. (184)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за долг по тужбата на тужителот „Еуропа – Турс“ од Гостивар против тужениот Беќир Муниши од Тетово, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување.

Во спротивно, по истекот на 30 дена, судот преку ЦСР – Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 445/95. (203)

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води постапка за сопственост по тужбата на тужителот Имер Мустафа Селими од с. Г. Речица, против тужената Имери Хава од с. Д. Лешница, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужената да се јави во судот да достави адреса или да огласи полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка до нејзиното окончување.

Во спротивно судот, по истекот на 30 дена судот преку ЦСР – Тетово ќе и постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 205/95. (189)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Есати Исен од с. Ришовце, против тужената Халина Јавига Циевни од СР Германија со непозната адреса.

Се повикува тужената во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот да достави адреса или да огласи полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка до нејзиното окончување.

Во спротивно, судот преку ЦСР – Тетово ќе и постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 515/95. (190)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Несими Хаџер од с. Слатино – Тетово против тужениот Несими Насуф од с. Слатино – Тетово, а сега со непозната адреса во Германија. Вредност на спорот 1.000 денари.

Се повикува тужениот Несими Насуф да се јави во рок од 30 од денот на објавувањето во судот, или да одреди полномошник. По истекот на овој рок на истиот ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа во Тетово кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово П. бр. 593/95. (191)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за долг по тужбата на тужителот Драган Карев од Тетово против тужениот Ислами Дурак од с. М. Речица ул. „167“ бр. 32 сега со непозната адреса во странство. Вредноста на спорот 29.000 денари.

Се поканува тужениот Ислами Шукри Дурак од с. М. Речица ул. „167“ бр. 32 кој се наоѓа во странство со непозната адреса да се јави во рок од 30 дена да ја

достави неговата сегашна адреса на расправата или пак, постави свој полномошник.

Во спротивно, по истекот на овој рок судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 406/95 (192)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за смеќавање на владение по тужбата на тужителот Ариффи Шефик од с. Шипковица, против тужениот Идризи Абдулаки од Тетово сега со непозната адреса во Австралија.

Се поканува тужениот да се јави во рок од 30 дена пред овој суд, да ја достави неговата сегашна адреса или, пак, постави свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок судот на истиот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1446/94. (193)

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Азиме Алили од с. Стрминица против тужениот Агим Алили со непозната адреса во Германија.

Се повикува тужениот Агим Алили сега со непозната адреса во странство да се јави пред овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и во истиот рок постави свој застапник во земјата.

Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник преку Центарот за социјални работи Тетово, кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 597/95. (194)

Пред Општинскиот суд во Тетово по тужбата на Исаевски Бранко и Исаевска Љуба двајцата од Тетово ул. „Прилепска“ бр. 9, се води постапка за сопственост против тужениот Благоја Србиновски од Тетово, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави адреса или да огласи полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување.

Во спротивно, по истекот на 30 дена судот преку ЦСР – Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 695/95. (181)

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Весела Степановиќ од Тетово ул. „Б. Кидрич“ бр. 56, против тужениот Љубисав Степановиќ со непозната адреса во СР Југославија.

Се повикува тужениот Љубисав Степановиќ да се јави пред овој суд во рок од 30 дена или во истиот рок овласти полномошник во земјата. Во спротивно, овој суд ќе му постави привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 447/95. (188)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Сулејман Љатифи од с. Жеровјане, против тужената Сулејмани родена Чантиќ Гемила сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужената да се јави во судот да достави адреса или да огласи полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка до нејзиното окончување.

Во спротивно, по истекот на 30 дена, ЦСР – Тетово ќе и постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 631/95. (180)

## ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТЕРОТ НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА

Министерството за односи со странство на РМ оглашува дека со Решението бр. 18-2904/2-94 од 5.04.1994 година го запиша во регистарот на претставништвата на странски лица на РМ, под реден број 292, отворањето на претставништвото на странското правно лице „ЈОРДАН ЧИПЕВ – АНОС“ од Кустендил, Р Бугарија, со следните податоци,

1. Претставништво на странското лице со седиште во Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ бр. 109, Република Македонија

2. Дејноста на претставништвото е:

– истражување на пазарот

– претходни и подготвителни дејствија за склучување на договори за увоз и извоз на стоки и услуги со претпријатија и други правни лица од Р Македонија, како и на склучување на договори за долгорочна производствена кооперација, деловно техничка соработка и странски вложувања.

3. Лице овластено за потпишување во име на претставништвото е Миодраг Трајковски од Крива Паланка, Република Македонија.

4. Со денот на донесувањето на ова решение, претставништвото може да отпочне со работа.

Од Министерството за односи со странство.

(755)

## СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1371/94 од 6.III.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП „ШАПКО КОМЕРЦ“ од Скопје, ул. „Лазар Поп Трајков“ бр. 18-2/6.

За стечаен судија е одреден Стеван Петначевски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул. „Пролетерска“ бр. 1-III/7, телефон 251-738.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 19.IV.1995 година во 9,30 часот соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(763)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1221/94 од 11.IV.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ППП „БИЛСИМКА“ од Скопје, ул. „20 Октомври“ бр. 28.

За стечаен судија е одредена Мјалца Маневска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 25.V.1995 година во 10,50 часот соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(764)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1729/94 од 3.IV.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие „КРИНЕР“ од Скопје, ул. „Титова Ужичка“

бр. 10.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје бул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените



побарувања се закажува на ден 24.V.1995 година во 8,15 часот соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (766)

Окружниот стопански суд во Битола Ст. бр. 332/94 од 11.IV.1995 година за стечаен управител кај должникот ОТП „Охридска трговија“ Охрид во стечај го определи Дане Попоски дипл. еџ од Охрид, ул. „Булевар на Револуција“ бр. 1/6. (722)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1009/94 од 27.II.1995 година над ПП „Гамли Порт“ Битола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (723)

Се отвора стечајна постапка со решение Ст. бр. 1071/94 и 126/95 против должникот ПШПУ „ЖИГХ ВАТЕР“ Битола но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (724)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 80/95 од 11.IV.1995 година према должникот ПГУП „АНКО“ с. Ботун, Охрид, отвори стечајна постапка. За стечаен управител е определен Коста Споя, судија во Окружниот стопански суд Битола, а за стечаен управител Драги Раумич, дипл. еџ од Охрид.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријави таксирани со 20,00 денари судски такси во два примероци со докази, а должниците во истиот рок да ги измират своите обврски према должникот.

Рочиштето за испитување на побарувања ќе се одржи на 22.V.1995 г. во 12,30 часот во Окружниот стопански суд Битола.

Огласот е објавен на огласна табла на судот на 11.IV.1995 година. Од Окружниот стопански суд во Битола. (725)

Окружниот стопански суд во Битола ги презакажува за 28.IV.1995 г. рочиштето за испитување на побарувањата према Фабрика и рудници „Партизан“ Прилеп во 8 часот и рочиштето за изјаснување и гласање за програмата на финансиската и сопственичката трансформација над „Живинопром“ Охрид во 10 часот во соба бр. 5.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (726)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 148/95 од 27.II.1995 година над ПП „МИРОЛЕФТ“ Прилеп отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (727)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 97/95 од 27.II.1995 година над ПП „Оптикал Комерц“ Битола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (728)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 55/95 од 27.II.1995 година над ПП „Адрија Инжинеринг“ отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (729)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 94/95 од 27.II.1995 година над ПП „Мар Мит Пром“ Битола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (730)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 76/95 од 27.II.1995 година над ПП „Интер Мак“ Охрид, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (731)

Се отвора стечајна постапка со решението Ст. бр. 81/95 против должникот ТУП „ДЕК КОМЕРЦ“ Охрид, но не се спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (732)

Се отвора стечајна постапка со решенијата бр. ст. 373/93, 23/94, 576/94, 34/95 и 219/95 против должникот ПП „АЛБАТРОС“ Битола, но не се спроведува, стечајната постапка се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (733)

Се отвора стечајна постапка со решение Ст. 117/95 против должникот ПП „КУКУШ ПРОМ“ Демир Хисар, но не се спроведува, стечајната постапка се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (734)

Се отвора стечајна постапка со решение Ст. 39/95 против должникот ПП „НОРТ“ Битола но не се спроведува, стечајната постапка се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (735)

Се отвора стечајна постапка со решение Ст. 54/95 против должникот ПП „СТЕКОШПЕД“ Прилеп, но не се спроведува, стечајната постапка се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (736)

Се отвора стечајна постапка со решение Ст. 174/95 над должникот ПП „ГЕГА КОМЕРЦ“ Прилеп, но не се спроведува, стечајната постапка се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (737)

Се отвора стечајна постапка со решение Ст. 699/95 против должникот ПП „ГОНАЛД“ Битола но не се спроведува, стечајната постапка се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (738)

Се отвора стечајна постапка со решение Ст. 177/95 против должникот ПП „ТЕРАКОТ“ Прилеп но не се спроведува, стечајната постапка се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (739)

Се отвора стечајна постапка со решение Ст. 1110/94 против должникот ПП „ОВЕЗ КОМЕРЦ“ Прилеп, но не се спроведува, стечајната постапка се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (740)

## ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр. 114/95 од 18.IV.1995 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „ВАНЕТИ“ експорт-импорт – Скопје, ул. „Разловачко востание“ бр. 13/38.

За ликвидационен управник се определува Илија Заковски од Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 54, тел. 741-545.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува рочиштето за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник за ден 25.V.1995 година во 11,00 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (709)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 102/95 од 13.IV.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за деловни и консалтинг услуги и трговија „АТРАКТИВ“ Ц.О. експорт-импорт од Скопје, ул. „Хелсинки“ бр. 29.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, тел. 234-487. Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува рочиштето за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник за ден 26.V.1995 година во 8,00 часот во соба број 154 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (710)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Рл.бр. 14/95 од 16.II.1995 година над ПП „Иднина“ Експорт Прилеп отвори ликвидационна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (714)

Се отвора ликвидационна постапка со решение Л.бр. 27/95 против должникот ПП „ВЕРГИНА КОМЕРЦ“ Битола, но не се спроведува, и се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (715)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Рл. бр. 127/94, од 24.II.1995 година над СЗ „Домекс“ с. Октиси, Струга отвори ликвидационна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (716)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Рл. бр. 38/95, од 13.III.1995 година над ПП „Тахити“ Битола отвори ликвидационна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (717)

Се отвора ликвидационна постапка со решение Л.бр. 15/95 против должникот ТУУП „СМИЛКОМ“ Струга, но не се спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (718)

Се отвора ликвидационна постапка со решение Л.бр. 33/95 против должникот ПП „БАЗАМА ПРОМ“ Прилеп, но не се спроведува а се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола, (719)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Рл. бр. 11/95 од 27.II.1995 година над СЗ „ФЕРТ“ Прилеп отвори ликвидационна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (720)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Рл. бр. 5/95 од 24.II.1995 година над ПП „ЗИМП Промет“ Прилеп отвори ликвидационна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (721)

### ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ број 38/93), и на основа на одлуката за преземање на дејствија за спроведување на Законот за трансформација на Акционерското друштво „Адонекс“ од Скопје, Управниот одбор на А.Д. „Адонекс“ од Скопје објавува

### ОГЛАС ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ СЛЕДБЕНИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА ОД А.Д. „АДОНЕКС“ ОД СКОПЈЕ

1. Со овој оглас се повикуваат сите сопственици и нивните наследници (државјани на Република Македонија) да ги пријават своите побарувања од Акционерското друштво „Адонекс“ од Скопје согласно член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

2. Побарувањата да се достават на образец пропишан од Агенцијата согласно член 35 од Законот за трансформацијата на претпријатијата со општествен капитал, односно согласно Правилникот за формата и содржината на образецот за барањето за заштита на правата на поранешните сопственици и нивните правни наследници во постапката за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ број 3/94) и да се достават до Акционерското друштво „Адонекс“ Скопје и до Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

3. Седиштето на Акционерското друштво „Адонекс“ Скопје е на улица „Беласица“ број 6, Скопје.

4. Рок за доставување на побарувањата е 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република Македонија“.

(757)

Врз основа на член 33 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Акционерското друштво во мешовита сопственост за производство на пиво и безалкохолни пијалаци – Битола, согласно Планот за начинот, редоследот на постапките, роковите и носителите на активностите за спроведување на активностите за доприватизација на акционерското друштво за производство на пиво и безалкохолни пијалаци – Битола, Управниот одбор на друштвото објавува

### ОГЛАС СО КОЈ ГИ ПОВИКУВА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ НАЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. Барање можат да поднесат поранешните сопственици и нивните правни наследници кои се државјани на Република Македонија.

2. Барањето за побарување поранешните сопственици и нивните правни наследници можат да го поднесат во рок од 60 дена од објавувањето на овој оглас.

3. Барањето за побарување на поранешните сопственици и нивните правни наследници треба да го поднесат на образецот што го утврди Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

4. Барањето за побарување на поранешните сопственици и нивните правни наследници истовремено се доставуваат до претпријатието и Агенцијата.

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/95), ТПОС „Антропромет“ – Валандово објавува

### ОГЛАС ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. ТПОС „Антропромет“ – Валандово ги повикува поранешните сопственици и нивните наследници, државјани на Република Македонија, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас.

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на Образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат до ТПОС „Антропромет“ – Валандово на ул. „Маршал Тито“ бр. 50, Валандово и еден примерок до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Врз основа на чл. 33 и чл. 34 од Законот за трансформација на Претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93) ОП „ГОРНИ ПОЛОГ“ Гостивар, ул. „Беличица“ 66, објавува

### ОГЛАС ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. ОП „ГОРНИ ПОЛОГ“ Гостивар, ул. „Беличица“ 66, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посебен образец потпишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на Претпријатијата со општествен капитал.

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат во два примероци од кои едниот од агенцијата на Република Македонија за трансформација на Претпријатијата со општествен капитал, а другиот до: ОП „ГОРНИ ПОЛОГ“ Гостивар, ул. „Беличица“ 66.

### ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ПОС „ТРАНШПЕД МАКЕДОНИЈА – Товарен сообраќај“ Струмица

### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на ден 19.04.1995 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Климент Охридски“ бр. 105 во време од 14 до 15 часот.

(758)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, „ИСХРА-НА“ – Радовиш

#### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на ден 12.04.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ б.б. – Радовиш во време од 13 до 15 часот.

(761)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ТП „Пролетер“ – Неготино

#### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на ден 5.04.1995 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ ББ во време од 07 до 12 часот.

(756)

Врз основа на член 12 од Законот за персоналниот данок од доход („Службен весник на Република Македонија бр. 80/93, 3/94 и 70/94), Министерството за труд и социјална политика

#### ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец април 1995 година, која се применува за аконтативно пресметување на персоналниот данок од доход изнесува 8.600 денари.

Министер  
за труд и социјална политика,  
**Илјаз Сабриу, с.р.**

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94), Министерството за труд и социјална политика

#### ОБЈАВУВА

Платата по работник која претставува основица за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец април 1995 година неможе да изнесува помалку од утврдената по одделни гранки и тоа:

шифра	гранка	основица
0101	Електростопанство	7.678
0102	Производство на јаглен	8.325
0105	Производство на нафтени деривати	8.705

0106	Производство на железна руда	4.272
0107	Црна металургија	4.620
0108	Производство на руди на обоени метали	5.892
0109	Производство на обоени метали	8.827
0110	Преработка на обоени метали	4.976
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал)	5.184
0112	Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	5.289
0113	Металопреработувачка дејност	3.986
0114	Машиноградба	6.305
0115	Производство на сообраќајни средства	4.610
0117	Производство на електрични машини и апарати	5.366
0118	Производство на базни хем. производи	6.122
0119	Преработка на хемиски производи	7.171
0120	Производство на камен, чакал и песок	4.948
0121	Производство на градежен материјал	8.651
0122	Производство на режана граѓа и плочи	4.518
0123	Производство на финални произв. од дрво	3.456
0124	Производство и преработка на хартија	4.829
0125	Производство на текстил. предива и ткаен.	3.838
0126	Производство на готови текстилни производи	3.604
0127	Производство на кожа и крзно	2.944
0128	Производство на кожни обувки и галантерија	2.467
0130	Производство на прехранбени производи	5.905
0131	Производство на пијалоци	7.541
0132	Производство на добиточна храна	6.138
0133	Производство и преработка на тутун	6.540
0134	Графичка дејност	4.350
0135	Собирање и примарана преработка на индустриски отпадоци	4.282
0139	Производство на разновидни производи	4.518
0201	Земјоделско производство	4.126
0202	Земјоделски услуги	5.269
0203	Рибарство	5.134
0300	Шумарство	4.479
0400	Водостопанство	4.689
0501	Високоградба	3.407
0502	Нискоградба и хидроградба	4.475
0503	Инсталатерски и завршни работи во градежништвото	3.700
0601	Железнички сообраќај	6.085
0604	Воздушен сообраќај	9.900
0605	Друмски сообраќај	4.607
0606	Градски сообраќај	6.358

0608	Претоварни услуги	–
0609	ПТГ услуги и врски	7.649
0701	Трговија на мало	4.517
0702	Трговија на големо	7.282
0703	Надворешна трговија	9.558
0801	Угостителство	4.460
0802	Туристичко посредување	5.171
0901	Занаетчиски услуги и поправки	5.000
0902	Лични услуги и услуги на домаќинство	4.635
1001	Уредување на населби и простори	6.326
1003	Комунална дејност	5.656
1101	Банкарство	9.266
1102	Осигурување на имоти и лица	11.284
1103	Услуги во областа на прометот	10.695
1104	Проектир. и сродни техн. услуги	5.355
1105	Геолошки истражувања	5.947
1106	Истражувачко развојна работа (освен научно истражувачка)	5.142
1109	Деловни услуги	7.168
1201	Образование	5.922
1202	Научно истражувачка дејност	6.402
1203	Култура, уметност и информации	6.073
1204	Физичка култура и спорт	5.366
1301	Здравствена заштита	6.273
1302	Општествена заштита на децата и младината и социјална заштита	4.891
1401	Органи на општествено-политички заедници	6.202
1402	Самоуправни интересни заедници	6.622
1403	Здруженија	8.673
1404	Општествено-политички организации	7.455

Министер  
за труд и социјална политика,  
**Илјаз Сабриу, с.р.**

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93), Заводот за статистика го утврдува и објавува

### ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 1995 ГОДИНА

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-април 1995 година во однос на просечните цени на мало во 1994 година, изнесува 16,4%.

По овластување на  
директорот,  
**Вера Велковска, с.р.**

### СОДРЖИНА

566.	Одлука за изменување на Одлуката за висината и начинот на плаќање надоместок за покривање на трошоците за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешно-трговскиот промет . . . . .	553
567.	Одлука за определување на локацијата за изградба на бензинска пумпа со придружни објекти покрај магистралниот пат М–2, делница Куманово – Ругинце, стациоณาжа на км. 15.000 лево, на подрачјето на општината Куманово . . . . .	553
568	Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина . . . . .	553
569	Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина . . . . .	554
570.	Финансиска програма за пошумување на голините во 1995 година . . . . .	555
571.	Одлука за доделување на наградата „Гоце Делчев“ за 1995 година за особено значајни остварувања од интерес за Републиката во областа на науката . . . . .	555
572.	Упатство за начинот на остварувањето на правото на користење на средства за поттикнување на развојот на земјоделството во 1995 година . . . . .	556
573.	Решение на Републичката геодетска управа . . . . .	556
574.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У.бр. 123/94 од 5 април 1995 година . . . . .	556
575.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У.бр. 272/93 од 1 март 1995 година . . . . .	557
576.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У.бр. 75/95 од 12 април 1995 година . . . . .	558
577.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У.бр. 64/94 од 29 март 1995 година . . . . .	559
578.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У.бр. 159/94 од 19 април 1995 година . . . . .	559
579.	Одлука за издавање обврзници за санација и реконструирање на Стопанска банка АД Скопје . . . . .	559
580.	Одлука за издавање обврзници за надоместување на селективните кредити на Народната банка на Република Македонија кај Стопанска банка а.д. Скопје . . . . .	562
	<b>Објава за запишување во Регистарот на доработувачи на семенски материјал . . . . .</b>	<b>562</b>
	<b>Лекарска комора на Македонија</b>	
17.	Статут на Лекарската комора на Македонија . . . . .	562
18.	Кодекс на медицинската деонтологија . . . . .	568
19.	Правилник за начинот и постапката за издавање и одземање на лиценцата за работа . . . . .	576
20.	Правилник за континуирана едукација . . . . .	578
21.	Правилник за организација, постапка и работа на Судот на честа при Лекарската комора на Македонија . . . . .	580
	<b>Објава за просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец април 1995 година . . . . .</b>	<b>591</b>
	<b>Објава за плата по работник која претставува основа за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец април 1995 година . . . . .</b>	<b>591</b>
	<b>Објава за порастот на цените на мало во Република Македонија за месец април 1995 година . . . . .</b>	<b>592</b>